

ДРЖАВЕН АВТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТЕН ВОЗДУХ

NO_x

CO

O₃

SO₂

PM₁₀



Месечен извештај - Октомври 2025



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

www.moerrp.gov.mk

Скопје

Октомври
2025

Скопје

Земајќи во предвид дека Скопје е најголема урбана средина во државата и голем индустриски центар, неопходно е да се врши мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух. За таа цел, во склоп на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух, во градот се поставени пет автоматски мониторинг станици.

Автоматските мониторинг станици во Скопје се поставени така да даваат прегледност за квалитетот на воздухот во градот. Една од станиците е поставена во општината Гази Баба, во близина на Природно математичкиот факултет. Втората станица е поставена во населбата Лисиче, до средното хемиско училиште, каде загадувањето е од сообраќајот, индустријата и затоплувањето по домовите. Во близина на оваа станица е цементарницата УСЈЕ. Мониторинг станицата поставена во Општина Карпош, во дворот на основното училиште Петар Поп Арсов го следи квалитетот на воздухот во т.н. урбана позадина со цел да се добијат информации за просечните нивоа на квалитетот на воздухот и изложеноста во урбаните средини.

Станиците за мерење на загадувањето од сообраќајот се поставени во општина Центар на фреквентни крстосници во градот. Едната е поставена во дворот на Ректоратот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", односно на крстосницата со Судска Палата, а другата е поставена на крстосницата на бул. Водњанска и ул. Васил Ѓоргов. Мониторинг станиците покрај концентрациите на вообичаените еколошки параметри ги мерат и концентрациите на испарливите органски соединенија, како бензен, толуен, етил бензен, отоксилен и параксилен во амбиентниот воздух, кои го даваат загадувањето од сообраќајот.

Мониторинг станиците Карпош и Центар се пуштени во работа во 2011 година.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Гази Баба	21°27'49''	42°00'13''	250,2
2	Лисиче	21°28'12''	41°58'42''	235
3	Ректорат	21°26'27''	41°59'57''	270,014
4	Карпош	21°23'13.18"	42°00'23.91"	256
5	Центар	21°25'25.12"	41°59'32.73"	247

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Скопје, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Центар	Карпош	Гази Баба	Лисиче
01/10/2025	3.1	2.8	2.7	1.5
02/10/2025		3.1	3.6	1.3
03/10/2025		4.7	2.0	1.5
04/10/2025	3.2	3.4	1.6	1.5
05/10/2025	2.9	2.3	1.7	1.9
06/10/2025	2.9	2.8	1.5	1.6
07/10/2025	3.6	3.5	1.7	1.3
08/10/2025	3.2	3.2	1.6	1.2
09/10/2025	2.9	2.9	1.1	1.2
10/10/2025	4.1	3.9		1.2
11/10/2025	2.9	3.4	0.5	1.1
12/10/2025	4.6	4.5	0.5	1.0
13/10/2025	3.2	3.5	0.8	1.4
14/10/2025	3.8	3.5	1.1	1.5
15/10/2025	2.8	3.1	1.0	1.4
16/10/2025	3.2	3.2	1.1	1.5
17/10/2025	2.4	2.8	1.1	1.7
18/10/2025	2.6	2.9	1.0	1.7
19/10/2025	2.3	2.9	0.9	1.5
20/10/2025	2.6	4.0	1.7	0.8
21/10/2025	3.3	3.5	1.7	1.3
22/10/2025	2.9	3.1	1.6	1.4
23/10/2025	3.0		1.2	1.3
24/10/2025	3.4		1.6	1.3
25/10/2025	3.1		1.5	1.0
26/10/2025	3.1		2.0	1.2
27/10/2025	3.4	3.5	1.9	1.3
28/10/2025	3.1	3.2	1.3	1.2
29/10/2025	2.9	3.5	1.1	1.8
30/10/2025	3.1	3.1	1.3	3.1
31/10/2025	3.2	3.4		3.3

SO_2 / $\mu g/m^3$	Центар	Карпош	Гази Баба	Лисиче
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350	350	350	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0	0	0	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0	0	0	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125	125	125	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0	0	0	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0	0	0	0
Праг на алармирање	500	500	500	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0	0	0	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Скопје, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Центар	Карпош	Лисиче	Гази Баба	Ректорат
01/10/2025	21.6	11.6	22.7	14.1	20.8
02/10/2025		1.8	7.1	5.4	14.2
03/10/2025		1.2	7.9	5.5	13.0
04/10/2025	18.0	9.5	19.4	11.5	19.2
05/10/2025	31.2	18.5	28.9	22.5	29.0
06/10/2025	14.9	7.3	16.1	13.2	23.0
07/10/2025	15.4	7.8	13.1	10.1	19.8
08/10/2025	15.8	8.4	14.9	11.7	19.8
09/10/2025	26.1	14.3	25.0	18.8	27.4
10/10/2025	39.8	17.0	32.6	22.1	30.2
11/10/2025	23.8	11.2	24.7	15.4	22.6
12/10/2025	35.5	21.7	26.6	21.6	26.8
13/10/2025	41.0	25.8	38.3	27.6	33.2
14/10/2025	53.8	29.3	39.2	29.8	34.0
15/10/2025	44.3	24.4	45.2	26.7	34.5
16/10/2025	48.8	27.6	41.7	29.3	35.4
17/10/2025	30.2	19.9	29.9	25.9	29.8
18/10/2025	22.8	14.1	23.7	16.8	22.6
19/10/2025	25.8	17.6	32.0	22.4	28.9
20/10/2025	39.5	24.7	44.1	26.9	33.4
21/10/2025	45.6	30.3	46.6	31.1	34.5
22/10/2025	40.5	24.1	41.5	26.4	34.9
23/10/2025	36.2		39.8	23.9	31.1
24/10/2025	32.2		26.5	20.5	32.4
25/10/2025	36.6		44.8	29.4	39.4
26/10/2025	28.6		35.2	28.6	33.8
27/10/2025	23.9	13.0	32.6	14.7	22.8
28/10/2025	36.6	22.3	47.3	27.0	36.1
29/10/2025	44.3	24.6	61.5	32.0	38.8
30/10/2025	45.1	29.1	69.0	41.1	48.8
31/10/2025	57.1	38.3	86.6	47.5	56.1


PM ₁₀ / µg/m ³	Центар	Карпош	Гази Баба	Лисиче	Ректорат
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50	50	50	50	50
Когу денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	2	0	0	3	1
Когу денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	70	39	35	66	48



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Скопје, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / μg/m ³	Центар	Карпош	Лисиче	Гази Баба	Ректорат
01/10/2025	11.6	11.6	10.5	8.1	
02/10/2025		2.5	1.5	2.2	
03/10/2025		1.4	1.4	2.5	
04/10/2025	8.4	8.7	8.9	8.0	
05/10/2025	19.0	20.8	16.1	15.6	
06/10/2025	9.3	9.1	6.6	8.0	
07/10/2025	9.3	9.3	6.5	7.1	
08/10/2025	9.5	9.7	6.6	7.4	
09/10/2025	12.4	14.7	9.5	10.4	
10/10/2025	16.3	15.6	12.3	11.3	
11/10/2025	10.8	10.7	9.3	8.8	
12/10/2025	19.1	21.0	14.8	14.8	
13/10/2025	24.7	25.1	21.2	18.6	
14/10/2025	26.7	27.1	19.5	17.1	
15/10/2025	21.1	22.7	17.2	15.5	
16/10/2025	23.2	25.2	17.7	13.9	
17/10/2025	21.7	24.1	15.2	14.7	
18/10/2025	17.2	18.2	13.0	10.9	
19/10/2025	16.2	19.3	20.0	14.9	
20/10/2025	22.3	26.0	22.2	17.6	
21/10/2025	25.6	31.6	22.0	17.5	
22/10/2025	27.5	28.3	22.3	17.7	
23/10/2025	22.5		19.8	14.6	
24/10/2025	14.8		8.9	8.8	
25/10/2025	16.4		16.0	13.0	
26/10/2025	21.0		19.2	16.6	
27/10/2025	13.9	14.2	15.6	8.0	
28/10/2025	23.6	24.7	22.1	17.8	
29/10/2025	24.2	25.5	27.3	18.1	
30/10/2025	27.0	29.8	32.2	23.1	
31/10/2025	33.2	37.7	39.0	27.4	




Среднодневни концентрации на суспендирани со големина до 2.5 микрометри (PM_{2.5})

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO) од Скопје, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Центар	Карпош	Гази Баба	Лисиче	Ректорат
01/10/2025		0.1	0.3		
02/10/2025		0.1	0.3		
03/10/2025		0.1	0.3		
04/10/2025		0.3	0.4		
05/10/2025		0.8	0.5		
06/10/2025		0.8	0.5		
07/10/2025		0.2	0.3		
08/10/2025		0.2	0.3		
09/10/2025		0.2	0.5		
10/10/2025		0.2	0.5		
11/10/2025		0.1	0.5		
12/10/2025		0.2	0.3		
13/10/2025		0.2	0.4		
14/10/2025		0.2	0.4		
15/10/2025		0.3	0.6		
16/10/2025		0.5	0.6		
17/10/2025		0.5	0.5		
18/10/2025		0.4	0.4		
19/10/2025		0.4	0.4		
20/10/2025		0.4	0.5		
21/10/2025		0.6	0.6		
22/10/2025		0.6	0.5		
23/10/2025		0.5	0.6		
24/10/2025		0.3	0.6		
25/10/2025		0.3	0.6		
26/10/2025		0.7	0.6		
27/10/2025		0.7	0.4		
28/10/2025		0.4	0.6		
29/10/2025		0.4	0.7		
30/10/2025		0.5	0.6		
31/10/2025		0.5	0.7		

CO / mg/m ³	Центар	Карпош	Гази Баба	Лисиче	Ректорат
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10	10	10	10	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0	0	0	0	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0	0	0	0	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Скопје, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Центар	Карпош	Лисиче	Ректорат	Гази Баба
01/10/2025	38.8	46.9			47.8
02/10/2025	29.2	26.5			22.9
03/10/2025	19.7	19.2			33.4
04/10/2025	26.9	29.6			43.4
05/10/2025	32.0	62.2			51.1
06/10/2025	20.5	26.2			25.5
07/10/2025	31.0	33.6			41.1
08/10/2025	38.9	31.8			40.7
09/10/2025	42.3	50.6			58.5
10/10/2025	20.0	30.8			34.3
11/10/2025	35.3	37.4			46.0
12/10/2025	32.1	40.7			43.5
13/10/2025	31.9	39.9			42.6
14/10/2025	19.2	35.1			36.3
15/10/2025	20.7	31.4			38.2
16/10/2025	16.3	23.2			29.6
17/10/2025	7.1	17.3			12.4
18/10/2025	9.4	14.8			7.7
19/10/2025	31.1	33.8			34.2
20/10/2025	18.5	26.4			33.1
21/10/2025	18.5	30.4			32.5
22/10/2025	9.7	16.0			19.0
23/10/2025	25.6	4.4			35.3
24/10/2025	31.7				45.9
25/10/2025	18.9				29.6
26/10/2025	8.9	12.0			11.0
27/10/2025	20.4	31.1			27.4
28/10/2025	7.9	9.5			15.6
29/10/2025	12.4	17.7			30.2
30/10/2025	11.8	16.0			19.7
31/10/2025	8.2	15.0			26.5


O_3 / $\mu g/m^3$	Центар	Карпош	Лисиче	Ректорат	Гази Баба
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120	120	120	120	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0	0	0	0	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0	17	0	0	1
Праг на предупредување	180	180	180	180	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0	0	0	0	0
Праг на алармирање	240	240	240	240	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0	0	0	0	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности
на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на средночасовни концентрации на азотен двооксид (NO_2) од Скопје, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Центар	Карпош	Гази Баба	Лисиче	Ректорат
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200	200	200	200	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0	0	0	0	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0	0	0	0	0
Праг на алармирање	400	400	400	400	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0	0	0	0	0



Средночасовни концентрации на азотен двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Центар, за месец октомври 2025
год.

Центар						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	14.9	59			990	91.9
02/10/2025						
03/10/2025						
04/10/2025	9.6	67			987	141.9
05/10/2025	11.2	71			986	139.6
06/10/2025	12.0	76			985	36.9
07/10/2025	12.2	65			985	46.6
08/10/2025	12.8	65			985	24.5
09/10/2025	15.8	55			990	161.2
10/10/2025	15.6	68			995	111.7
11/10/2025	15.7	59			996	82.8
12/10/2025	15.4	64			996	73.8
13/10/2025	13.9	65			993	99.3
14/10/2025	13.6	65			992	104.1
15/10/2025	13.8	66			992	117.2
16/10/2025	12.4	68			993	81.7
17/10/2025	12.3	90			991	38.6
18/10/2025	12.9	96			991	46.5
19/10/2025	12.3	72			993	70.6
20/10/2025	10.4	78			988	133.0
21/10/2025	13.4	82			985	100.6
22/10/2025	14.7	89			983	59.5
23/10/2025	15.6	84			981	103.0
24/10/2025	17.3	67			977	126.5
25/10/2025	12.4	72			984	92.1
26/10/2025	10.9	94			980	18.9
27/10/2025	12.5	87			979	84.1
28/10/2025	10.4	90			987	60.3
29/10/2025	9.3	84			993	122.6
30/10/2025	9.3	85			992	101.7
31/10/2025	11.3	81			992	113.4

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Карпош, за месец октомври 2025
год.

Карпош						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	14.6	58	94	0.2	989	97.9
02/10/2025	7.2	90	157	0.5	985	30.8
03/10/2025	5.5	79	55	0.6	982	98.3
04/10/2025	9.4	66	118	0.2	986	166.4
05/10/2025	10.9	71	50	0.3	985	163.2
06/10/2025	11.9	73	87	0.3	984	37.9
07/10/2025	12.0	64	124	0.3	984	46.8
08/10/2025	12.4	66	137	0.4	984	29.1
09/10/2025	15.4	55	62	0.3	989	175.3
10/10/2025	15.1	67	84	0.2	995	108.3
11/10/2025	15.4	59	57	0.3	996	83.9
12/10/2025	14.9	64	121	0.2	995	78.7
13/10/2025	13.5	66	73	0.2	992	96.4
14/10/2025	13.3	64	44	0.3	992	118.7
15/10/2025	13.2	66	68	0.2	991	124.2
16/10/2025	11.8	70	51	0.3	992	85.2
17/10/2025	11.9	90	67	0.2	990	40.2
18/10/2025	12.8	95	91	0.2	990	47.5
19/10/2025	11.9	75	100	0.2	992	72.8
20/10/2025	9.9	79	64	0.2	988	136.6
21/10/2025	12.7	82	60	0.2	984	106.6
22/10/2025	14.1	89	74	0.2	983	52.2
23/10/2025						
24/10/2025						
25/10/2025						
26/10/2025						
27/10/2025	12.1	87	70	0.3	978	90.8
28/10/2025	9.9	89	62	0.3	986	65.4
29/10/2025	8.8	83	69	0.3	993	138.1
30/10/2025	8.7	84	60	0.3	991	113.2
31/10/2025	10.8	81	65	0.2	991	126.4

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Гази Баба, за месец октомври
2025 год.

Гази Баба						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	14.5	61	317	0.4	986.4	
02/10/2025	6.6	96	315	0.6	982.1	
03/10/2025	5.7	83	320	0.8	979.0	
04/10/2025	9.2	71	11	0.1	983.5	
05/10/2025	11.6	71	337	0.2	982.0	
06/10/2025	11.5	81	326	0.5	981.2	
07/10/2025	11.9	66	322	0.9	981.2	
08/10/2025	12.5	66	320	1.0	981.3	
09/10/2025	15.6	55	327	0.6	986.5	
10/10/2025	15.3	69	327	0.3	992.1	
11/10/2025	15.1	62	339	0.7	992.8	
12/10/2025	14.7	68	355	0.1	992.0	
13/10/2025	13.1	70	316	0.2	989.4	
14/10/2025	13.0	69	94	0.2	988.9	
15/10/2025	13.3	69	331	0.1	988.7	
16/10/2025	11.9	71	11	0.1	989.4	
17/10/2025	11.8	95	97	0.1	987.6	
18/10/2025	12.7	99	324	0.1	987.6	
19/10/2025	11.4	80	326	0.2	989.3	
20/10/2025	10.0	80	76	0.1	984.5	
21/10/2025	13.5	83	106	0.2	981.0	
22/10/2025	14.6	92	345	0.1	980.0	
23/10/2025	15.6	84	7	0.1	977.5	
24/10/2025	16.9	67	322	0.5	973.7	
25/10/2025	11.7	75	327	0.2	980.8	
26/10/2025	10.5	97	330	0.2	976.1	
27/10/2025	11.8	88	331	0.3	975.3	
28/10/2025	9.9	92	349	0.2	983.3	
29/10/2025	9.0	84	346	0.1	989.8	
30/10/2025	8.9	87	336	0.2	988.0	
31/10/2025	11.1	83	346	0.2	988.1	

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Лисиче, за месец октомври 2025
год.

Лисиче						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	16.8		230	0.1	991	
02/10/2025	7.6		269	0.7	987	
03/10/2025	6.3		272	1.0	984	
04/10/2025	11.1		6	0.1	988	
05/10/2025	13.7		191	0.0	987	
06/10/2025	13.0		273	0.6	986	
07/10/2025	12.7		277	0.9	986	
08/10/2025	13.5		277	1.0	986	
09/10/2025	17.2		275	0.4	991	
10/10/2025	17.9		171	0.1	997	
11/10/2025	16.7		289	0.2	998	
12/10/2025	16.8		224	0.0	997	
13/10/2025	15.7		178	0.1	994	
14/10/2025	15.2		106	0.1	994	
15/10/2025	16.3		167	0.1	994	
16/10/2025	14.9		134	0.0	994	
17/10/2025	15.3		48	0.1	993	
18/10/2025	15.9		78	0.0	993	
19/10/2025	14.4		236	0.1	994	
20/10/2025	12.5		73	0.1	990	
21/10/2025	15.8		66	0.1	986	
22/10/2025	18.0		53	0.0	985	
23/10/2025	18.1		65	0.1	982	
24/10/2025	18.5		271	0.6	978	
25/10/2025	14.1		232	0.0	986	
26/10/2025	13.0		162	0.0	981	
27/10/2025	13.6		273	0.1	980	
28/10/2025	12.2		168	0.0	988	
29/10/2025	11.6		156	0.0	995	
30/10/2025	11.1		167	0.0	993	
31/10/2025	13.4		158	0.0	993	

Мобилна станица - Скопје, Ѓорче Петров

Октомври
2025

Мобилна станица – Скопје, Ѓорче Петров

Мобилната автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух е дислоцирана од Општина Бутел во Општина Ѓорче Петров, која се простира во крајниот западен дел од градот Скопје.

Мобилната станица е поставена во дворот на СУГС „Кочо Рацин“, односно во зелениот појас помеѓу улиците Лихнида и Александар Муртулков, во близина на преградната ограда со живеалиштата на источна страна и на 40 метри од училиштето од западна страна.

Оддалеченоста од најблискиот булевар Македонска Војска е околу 200 метри, и околу 40 метри оддалечена од споредната улица Александар Муртулков. Во непосредна близина од околу 10 метри има дрвја со висина од десетина метри. На растојание од 50 метри од станицата се наоѓаат првите станбени згради и на растојание од 25 метри се наоѓаат првите куќи.

Поставеноста на станицата е таква што се очекува да се регистрира уделот на загадувањето кое доаѓа претежно од согорувањето на горива за затоплување на административните згради и приватни живеалишта во зимскиот период од годината како и помал удел кое доаѓа од загадувањето од сообраќајот.

Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	МС-Ѓорче Петров			

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Ѓорче Петров, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Ѓорче Петров
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

SO_2 / $\mu g/m^3$	Ѓорче Петров
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Ѓорче Петров, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ѓорче Петров
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

PM ₁₀ / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ѓорче Петров
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	30



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Ѓорче Петров, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ѓорче Петров
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM 2.5)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Ѓорче Петров, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Ѓорче Петров
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

CO / mg/m ³	Ѓорче Петров
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр.вредност во 2025	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Ѓорче Петров, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Ѓорче Петров
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

O_3 / $\mu g/m^3$	Ѓорче Петров
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Ѓорче Петров, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ѓорче Петров
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Ѓорче Петров, за месец октомври 2025 год.

Ѓорче Петров						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m ²]
01/10/2025						
02/10/2025						
03/10/2025						
04/10/2025						
05/10/2025						
06/10/2025						
07/10/2025						
08/10/2025						
09/10/2025						
10/10/2025						
11/10/2025						
12/10/2025						
13/10/2025						
14/10/2025						
15/10/2025						
16/10/2025						
17/10/2025						
18/10/2025						
19/10/2025						
20/10/2025						
21/10/2025						
22/10/2025						
23/10/2025						
24/10/2025						
25/10/2025						
26/10/2025						
27/10/2025						
28/10/2025						
29/10/2025						
30/10/2025						
31/10/2025						

Илинден

Октомври
2025

Илинден

Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, поставена е мониторинг станица за квалитет на амбиентниот воздух во дворот на училиштето „Браќа Миладиновци“ во с.Миладиновци во 2009 година.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Миладиновци	21°39'08.88''	41°59'14.79''	268

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Илинден, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Миладиновци
01/10/2025	6.2
02/10/2025	5.9
03/10/2025	2.8
04/10/2025	12.4
05/10/2025	4.5
06/10/2025	
07/10/2025	4.9
08/10/2025	11.8
09/10/2025	12.3
10/10/2025	11.6
11/10/2025	8.0
12/10/2025	7.1
13/10/2025	3.4
14/10/2025	2.9
15/10/2025	5.5
16/10/2025	4.6
17/10/2025	7.5
18/10/2025	5.1
19/10/2025	6.8
20/10/2025	6.8
21/10/2025	3.5
22/10/2025	4.8
23/10/2025	3.8
24/10/2025	
25/10/2025	3.5
26/10/2025	1.5
27/10/2025	1.3
28/10/2025	4.2
29/10/2025	3.4
30/10/2025	3.2

SO_2 / $\mu g/m^3$	Миладиновци
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Илинден, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Миладиновци
01/10/2025	13.4
02/10/2025	5.2
03/10/2025	6.6
04/10/2025	16.1
05/10/2025	21.7
06/10/2025	11.6
07/10/2025	10.1
08/10/2025	13.6
09/10/2025	20.4
10/10/2025	21.7
11/10/2025	13.3
12/10/2025	24.0
13/10/2025	24.8
14/10/2025	25.0
15/10/2025	23.4
16/10/2025	30.1
17/10/2025	22.4
18/10/2025	17.4
19/10/2025	25.1
20/10/2025	25.7
21/10/2025	24.6
22/10/2025	24.3
23/10/2025	28.8
24/10/2025	18.1
25/10/2025	27.5
26/10/2025	26.2
27/10/2025	15.7
28/10/2025	27.7
29/10/2025	29.7
30/10/2025	35.3
31/10/2025	36.7

PM ₁₀ / µg/m ³	Миладиновци
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	20



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Илинден, за месец октомври 2025 година

PM _{2.5} / µg/m ³	Миладиновци
01/10/2025	8.0
02/10/2025	4.2
03/10/2025	3.9
04/10/2025	9.0
05/10/2025	12.3
06/10/2025	6.2
07/10/2025	5.8
08/10/2025	7.4
09/10/2025	9.8
10/10/2025	12.7
11/10/2025	9.3
12/10/2025	17.1
13/10/2025	18.7
14/10/2025	16.4
15/10/2025	15.1
16/10/2025	20.1
17/10/2025	15.8
18/10/2025	13.5
19/10/2025	16.9
20/10/2025	16.7
21/10/2025	14.8
22/10/2025	16.7
23/10/2025	17.9
24/10/2025	6.3
25/10/2025	13.7
26/10/2025	19.6
27/10/2025	10.1
28/10/2025	17.1
29/10/2025	16.0
30/10/2025	22.8
31/10/2025	23.8




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM 2.5)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Илинден, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Миладиновци
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

CO / mg/m ³	Миладиновци
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр.вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Илинден, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Миладиновци
01/10/2025	37.0
02/10/2025	26.3
03/10/2025	21.7
04/10/2025	28.4
05/10/2025	30.2
06/10/2025	28.7
07/10/2025	32.5
08/10/2025	37.4
09/10/2025	38.2
10/10/2025	21.8
11/10/2025	31.3
12/10/2025	31.6
13/10/2025	33.5
14/10/2025	29.0
15/10/2025	30.7
16/10/2025	27.4
17/10/2025	18.2
18/10/2025	7.7
19/10/2025	27.6
20/10/2025	29.8
21/10/2025	25.2
22/10/2025	13.3
23/10/2025	21.3
24/10/2025	45.3
25/10/2025	24.2
26/10/2025	29.6
27/10/2025	24.2
28/10/2025	16.6
29/10/2025	34.9
30/10/2025	29.1
31/10/2025	33.1

O_3 / $\mu g/m^3$	Миладиновци
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	6
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Илинден, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Миладиновци
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од Илинден, за месец октомври 2025 год.

Миладиновци						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	15.6					
02/10/2025	7.9					
03/10/2025	5.9					
04/10/2025	9.8					
05/10/2025	11.6					
06/10/2025	12.7					
07/10/2025	12.4					
08/10/2025	13.2					
09/10/2025	16.0					
10/10/2025	15.8					
11/10/2025	15.0					
12/10/2025	14.8					
13/10/2025	13.1					
14/10/2025	13.3					
15/10/2025	13.8					
16/10/2025	12.1					
17/10/2025	12.4					
18/10/2025	13.3					
19/10/2025	12.1					
20/10/2025	10.0					
21/10/2025	13.5					
22/10/2025	15.0					
23/10/2025	15.9					
24/10/2025	18.4					
25/10/2025	12.2					
26/10/2025	11.0					
27/10/2025	12.5					
28/10/2025	10.2					
29/10/2025	9.3					
30/10/2025	8.9					
31/10/2025	11.0					

Битола

**Октомври
2025**

Битола

Земајќи во предвид дека Битола претставува поголема урбана средина во државата и индустриски град каде што има загадувачи на воздухот, а со цел следење на квалитетот на амбиентниот воздух, поставени се две автоматски мониторинг станици за квалитет на воздух. Двете станици во Битола се поставени во 2004 година.

Една од станица е поставена во централното градско подрачје во близина на Саат кулата, во дворот на управната зграда на Стрежево. Другата станица е поставена во дворот на Метеоролошката станица на Управата за хидрометеоролошки работи.

Според распоредот на двете станици во Битола се забележува дека едната станица е поставена во урбана средина, а другата во суб урбана средина.

Станицата поставена во дворот на управната зграда на Стрежево претежно го следи загадувањето од сообраќајот и од затоплувањето на административните установи и домовите, како и влијанието на емисиите од индустриските објекти, додека пак станицата поставена на самиот влез на градот, во дворот на Метеоролошката станица на УХМР го следи загадувањето од индустријата.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Битола 1 УХМР	21°21'23''	41°02'24''	586
2	Битола 2 Стрежево	21°20'12''	41°01'49''	600

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Битола, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Битола 1	Битола 2
01/10/2025	5.1	4.3
02/10/2025	5.1	4.5
03/10/2025	3.7	4.0
04/10/2025	3.0	4.0
05/10/2025	4.8	4.2
06/10/2025	2.5	4.2
07/10/2025	5.5	4.1
08/10/2025	3.2	3.8
09/10/2025	2.4	3.7
10/10/2025	2.8	3.5
11/10/2025	3.0	3.5
12/10/2025	5.3	3.4
13/10/2025	4.2	3.6
14/10/2025	4.1	3.6
15/10/2025	5.6	6.6
16/10/2025	2.9	
17/10/2025	4.9	3.9
18/10/2025	4.3	4.0
19/10/2025	3.5	3.7
20/10/2025	3.5	4.1
21/10/2025	3.5	4.4
22/10/2025	3.4	4.7
23/10/2025		5.1
24/10/2025		5.0
25/10/2025	7.0	4.0
26/10/2025	8.5	4.5
27/10/2025		4.6
28/10/2025		4.1
29/10/2025		3.2
30/10/2025	7.6	3.8
31/10/2025	6.2	5.6

SO_2 / $\mu g/m^3$	Битола 1	Битола 2
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0	0
Праг на алармирање	500	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0	0



Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Битола, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Битола 1	Битола 2
01/10/2025		23.5
02/10/2025		6.7
03/10/2025		8.2
04/10/2025		16.1
05/10/2025		23.4
06/10/2025		14.4
07/10/2025		21.9
08/10/2025		19.4
09/10/2025		32.4
10/10/2025		30.4
11/10/2025		25.3
12/10/2025		26.4
13/10/2025		44.1
14/10/2025		29.8
15/10/2025		38.6
16/10/2025		26.5
17/10/2025		17.5
18/10/2025		24.6
19/10/2025		26.3
20/10/2025		36.6
21/10/2025		33.4
22/10/2025		34.8
23/10/2025		28.7
24/10/2025		12.8
25/10/2025		21.2
26/10/2025		19.1
27/10/2025		22.2
28/10/2025		29.8
29/10/2025		30.6
30/10/2025		35.0
31/10/2025		41.0


PM ₁₀ / µg/m ³	Битола 1	Битола 2
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0	72



среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Битола, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / µg/m ³	Битола 1	Битола 2
01/10/2025	12.7	17.1
02/10/2025	2.5	6.4
03/10/2025	0.8	4.8
04/10/2025	12.8	10.1
05/10/2025	11.5	14.3
06/10/2025	5.6	12.5
07/10/2025	8.3	17.6
08/10/2025	6.8	15.1
09/10/2025	19.1	21.1
10/10/2025	17.7	17.6
11/10/2025	10.1	17.3
12/10/2025	17.6	19.2
13/10/2025	27.3	32.7
14/10/2025	20.0	20.9
15/10/2025	21.6	24.8
16/10/2025	19.5	19.1
17/10/2025	8.7	15.7
18/10/2025	6.6	18.6
19/10/2025	17.3	20.3
20/10/2025	21.9	26.0
21/10/2025	13.5	23.1
22/10/2025	23.3	24.4
23/10/2025	17.0	21.6
24/10/2025	5.0	7.1
25/10/2025	8.3	13.8
26/10/2025	6.5	9.9
27/10/2025	6.5	12.2
28/10/2025	18.9	19.0
29/10/2025	23.8	19.1
30/10/2025	20.5	22.1
31/10/2025	32.5	26.2




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5})

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO) од Битола, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Битола 1	Битола 2
01/10/2025	0.1	0.1
02/10/2025	0.2	0.2
03/10/2025	0.2	0.2
04/10/2025	0.7	0.3
05/10/2025	0.7	0.4
06/10/2025	0.4	0.3
07/10/2025	0.2	0.3
08/10/2025	0.2	0.3
09/10/2025	0.5	0.4
10/10/2025	0.5	0.3
11/10/2025	0.5	0.4
12/10/2025	0.5	0.4
13/10/2025	0.5	0.4
14/10/2025	0.5	0.4
15/10/2025	0.4	0.5
16/10/2025	0.4	0.5
17/10/2025	0.1	0.3
18/10/2025	0.1	0.4
19/10/2025	0.4	0.4
20/10/2025	0.6	0.4
21/10/2025	0.4	0.5
22/10/2025	0.8	0.6
23/10/2025	0.9	0.6
24/10/2025	0.5	0.4
25/10/2025	0.2	0.5
26/10/2025	0.3	0.5
27/10/2025	0.4	0.4
28/10/2025	0.9	0.4
29/10/2025	1.1	0.4
30/10/2025	1.1	0.5
31/10/2025	1.0	0.5

CO / mg/m ³	Битола 1	Битола 2
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0	0
Колку пати е надмината 8h гр.вредност во 2025	0	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид(CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Битола, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Битола 1	Битола 2
01/10/2025	67.2	
02/10/2025	44.1	
03/10/2025	36.6	
04/10/2025	47.9	
05/10/2025	65.7	
06/10/2025	47.3	
07/10/2025		
08/10/2025		
09/10/2025		
10/10/2025		
11/10/2025		
12/10/2025		
13/10/2025		
14/10/2025		
15/10/2025		
16/10/2025		
17/10/2025		
18/10/2025		
19/10/2025		
20/10/2025		
21/10/2025		
22/10/2025		
23/10/2025		
24/10/2025	73.1	
25/10/2025	72.9	
26/10/2025	47.5	
27/10/2025	46.1	
28/10/2025	47.7	
29/10/2025	41.5	
30/10/2025	40.6	
31/10/2025	40.3	


O_3 / $\mu g/m^3$	Битола 1	Битола 2
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	10	0
Праг на предупредување	180	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0	0
Праг на алармирање	240	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Битола, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Битола1	Битола2
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0	0
Праг на алармирање	400	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Битола 1, за месец октомври
2025 год.

Битола 1						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025						
02/10/2025						
03/10/2025						
04/10/2025						
05/10/2025						
06/10/2025						
07/10/2025						
08/10/2025						
09/10/2025						
10/10/2025						
11/10/2025						
12/10/2025						
13/10/2025						
14/10/2025						
15/10/2025						
16/10/2025						
17/10/2025						
18/10/2025						
19/10/2025						
20/10/2025						
21/10/2025						
22/10/2025						
23/10/2025						
24/10/2025						
25/10/2025						
26/10/2025						
27/10/2025						
28/10/2025						
29/10/2025						
30/10/2025						
31/10/2025						

Велес

Август
2025

Велес

Земајќи во предвид дека Велес се смета за еден од позагадените градови во државата, а воедно и индустриски град, неопходно е да се врши мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух. За таа цел, поставена е автоматска мониторинг станица за квалитет на воздух во 2004 година.

Станицата е поставена во дворот на детската градинка "Димче Мирчев" во населба Тунел и го следи загадувањето од сообраќајот, затоплувањето по домовите и индустријата.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Велес 2 Градинка	21°45'55''	41°42'21''	191

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Велес, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Велес 2
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	2.9
05/10/2025	3.7
06/10/2025	2.3
07/10/2025	2.5
08/10/2025	2.4
09/10/2025	2.5
10/10/2025	3.5
11/10/2025	3.8
12/10/2025	4.5
13/10/2025	3.9
14/10/2025	4.0
15/10/2025	5.8
16/10/2025	3.0
17/10/2025	5.3
18/10/2025	5.9
19/10/2025	2.4
20/10/2025	2.2
21/10/2025	4.2
22/10/2025	5.4
23/10/2025	4.4
24/10/2025	5.2
25/10/2025	4.0
26/10/2025	1.8
27/10/2025	1.8
28/10/2025	2.3
29/10/2025	2.1
30/10/2025	3.5
31/10/2025	4.3

SO_2 / $\mu g/m^3$	Велес 2
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Велес, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Велес 2
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	41.7
05/10/2025	35.2
06/10/2025	16.8
07/10/2025	16.7
08/10/2025	21.5
09/10/2025	63.5
10/10/2025	62.3
11/10/2025	29.8
12/10/2025	37.4
13/10/2025	49.9
14/10/2025	41.6
15/10/2025	55.1
16/10/2025	41.7
17/10/2025	32.0
18/10/2025	28.7
19/10/2025	34.1
20/10/2025	49.9
21/10/2025	43.3
22/10/2025	46.1
23/10/2025	41.8
24/10/2025	42.6
25/10/2025	47.6
26/10/2025	36.4
27/10/2025	36.0
28/10/2025	47.7
29/10/2025	65.0
30/10/2025	69.9
31/10/2025	70.4


PM ₁₀ / µg/m ³	Велес 2
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	6
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	43



среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Велес, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Велес 2
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	13.3
05/10/2025	12.5
06/10/2025	7.1
07/10/2025	7.5
08/10/2025	10.3
09/10/2025	20.6
10/10/2025	17.6
11/10/2025	11.1
12/10/2025	17.3
13/10/2025	22.3
14/10/2025	19.0
15/10/2025	20.3
16/10/2025	18.5
17/10/2025	20.0
18/10/2025	14.6
19/10/2025	18.9
20/10/2025	24.4
21/10/2025	17.5
22/10/2025	21.5
23/10/2025	13.3
24/10/2025	
25/10/2025	19.5
26/10/2025	21.0
27/10/2025	18.4
28/10/2025	18.3
29/10/2025	28.0
30/10/2025	31.5
31/10/2025	31.7




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO) од Велес, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Велес 2
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	0.3
04/10/2025	0.7
05/10/2025	0.7
06/10/2025	0.5
07/10/2025	0.3
08/10/2025	0.3
09/10/2025	0.6
10/10/2025	0.7
11/10/2025	0.7
12/10/2025	0.5
13/10/2025	0.6
14/10/2025	0.5
15/10/2025	0.7
16/10/2025	0.6
17/10/2025	0.6
18/10/2025	0.5
19/10/2025	0.6
20/10/2025	0.7
21/10/2025	0.7
22/10/2025	0.8
23/10/2025	0.8
24/10/2025	0.5
25/10/2025	0.6
26/10/2025	0.6
27/10/2025	1.0
28/10/2025	1.0
29/10/2025	0.9
30/10/2025	0.9
31/10/2025	1.0

CO / mg/m ³	Велес 2
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Велес, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Велес 2
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	29.2
04/10/2025	35.4
05/10/2025	35.8
06/10/2025	40.6
07/10/2025	41.1
08/10/2025	31.3
09/10/2025	52.0
10/10/2025	25.6
11/10/2025	37.7
12/10/2025	47.8
13/10/2025	42.3
14/10/2025	35.4
15/10/2025	31.5
16/10/2025	49.1
17/10/2025	8.5
18/10/2025	2.6
19/10/2025	34.0
20/10/2025	32.6
21/10/2025	38.6
22/10/2025	11.7
23/10/2025	14.7
24/10/2025	20.6
25/10/2025	40.6
26/10/2025	12.1
27/10/2025	8.8
28/10/2025	14.0
29/10/2025	21.4
30/10/2025	14.4
31/10/2025	8.2


O_3 / $\mu g/m^3$	Велес 2
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Велес, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Велес 2
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Велес 2, за месец октомври 2025 год.

Велес 2						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025						
02/10/2025						
03/10/2025						
04/10/2025	10.5	62	48	0.2	989	
05/10/2025	12.8	61	37	0.1	988	
06/10/2025	12.6	71	51	1.4	986	
07/10/2025	12.0	65	48	1.7	986	
08/10/2025	12.5	68	52	1.2	986	
09/10/2025	15.4	55	46	0.6	992	
10/10/2025	16.0	64	32	0.2	998	
11/10/2025	14.8	65	49	0.8	998	
12/10/2025	16.4	58	53	0.8	998	
13/10/2025	14.5	61	40	0.4	995	
14/10/2025	13.6	63	22	0.2	995	
15/10/2025	14.5	58	40	0.3	994	
16/10/2025	14.8	54	60	0.3	995	
17/10/2025	13.4	82	322	0.1	994	
18/10/2025	14.0	84	56	0.6	993	
19/10/2025	13.1	65	47	0.8	995	
20/10/2025	12.2	70	48	0.2	990	
21/10/2025	14.9	74	70	0.6	987	
22/10/2025	15.6	82	346	0.1	986	
23/10/2025	16.9	78	49	0.1	983	
24/10/2025	18.6	60	52	0.3	979	
25/10/2025	13.5	63	57	0.3	986	
26/10/2025	13.0	81	51	0.3	982	
27/10/2025	12.9	83	54	0.8	981	
28/10/2025	11.1	77	29	0.2	989	
29/10/2025	9.7	74	28	0.1	996	
30/10/2025	9.9	78	321	0.1	994	
31/10/2025	10.9	79	290	0.1	994	

Тетово

**Октомври
2025**

Тетово

Во Тетово автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух се наоѓа во дворот на Основното училиште "Св. Кирил и Методиј". Оддалечена е на само 5 метри од булевар со висока фреквентност на сообраќајот. На оддалеченост 15-20 метри од станицата се наоѓаат згради за домување. Станицата го следи загадувањето од индустриските објекти лоцирани на растојание од 600-700 метри.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Тетово	20°57'54.74"	41°59'51.48"	

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Тетово, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Тетово
01/10/2025	2.9
02/10/2025	2.8
03/10/2025	3.3
04/10/2025	2.3
05/10/2025	3.8
06/10/2025	5.5
07/10/2025	4.5
08/10/2025	4.8
09/10/2025	3.4
10/10/2025	2.9
11/10/2025	2.0
12/10/2025	2.4
13/10/2025	3.4
14/10/2025	2.4
15/10/2025	2.8
16/10/2025	3.1
17/10/2025	3.1
18/10/2025	3.3
19/10/2025	2.8
20/10/2025	3.6
21/10/2025	4.0
22/10/2025	4.5
23/10/2025	4.7
24/10/2025	5.3
25/10/2025	3.9
26/10/2025	5.0
27/10/2025	5.4
28/10/2025	4.0
29/10/2025	2.9
30/10/2025	3.6
31/10/2025	3.5

SO_2 / $\mu g/m^3$	Тетово
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2014	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Тетово, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Тетово
01/10/2025	28.6
02/10/2025	5.3
03/10/2025	9.2
04/10/2025	18.7
05/10/2025	35.4
06/10/2025	29.0
07/10/2025	28.0
08/10/2025	17.7
09/10/2025	41.4
10/10/2025	39.0
11/10/2025	31.2
12/10/2025	35.0
13/10/2025	45.1
14/10/2025	47.1
15/10/2025	39.8
16/10/2025	55.9
17/10/2025	37.1
18/10/2025	24.4
19/10/2025	29.3
20/10/2025	37.1
21/10/2025	46.0
22/10/2025	55.0
23/10/2025	49.6
24/10/2025	27.9
25/10/2025	44.7
26/10/2025	24.6
27/10/2025	25.6
28/10/2025	40.0
29/10/2025	66.7
30/10/2025	68.8
31/10/2025	67.2


PM ₁₀ / µg/m ³	Тетово
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	5
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	65



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Тетово, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / µg/m ³	Тетово
01/10/2025	15.4
02/10/2025	4.8
03/10/2025	4.2
04/10/2025	11.5
05/10/2025	22.9
06/10/2025	15.3
07/10/2025	13.4
08/10/2025	11.0
09/10/2025	23.2
10/10/2025	22.8
11/10/2025	18.7
12/10/2025	22.6
13/10/2025	29.0
14/10/2025	29.2
15/10/2025	23.6
16/10/2025	29.7
17/10/2025	31.8
18/10/2025	22.7
19/10/2025	21.2
20/10/2025	23.5
21/10/2025	31.2
22/10/2025	44.3
23/10/2025	34.3
24/10/2025	16.1
25/10/2025	18.3
26/10/2025	21.7
27/10/2025	18.0
28/10/2025	26.8
29/10/2025	38.7
30/10/2025	43.9
31/10/2025	42.8




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5})

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO) од Тетово, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Тетово
01/10/2025	0.2
02/10/2025	0.2
03/10/2025	0.2
04/10/2025	0.4
05/10/2025	0.5
06/10/2025	0.6
07/10/2025	0.3
08/10/2025	0.3
09/10/2025	0.6
10/10/2025	0.7
11/10/2025	0.4
12/10/2025	0.5
13/10/2025	0.5
14/10/2025	0.4
15/10/2025	0.4
16/10/2025	0.6
17/10/2025	0.6
18/10/2025	0.5
19/10/2025	0.5
20/10/2025	0.6
21/10/2025	0.7
22/10/2025	1.3
23/10/2025	1.4
24/10/2025	0.9
25/10/2025	0.7
26/10/2025	0.8
27/10/2025	0.9
28/10/2025	1.0
29/10/2025	1.2
30/10/2025	1.6
31/10/2025	1.8

CO / mg/m ³	Тетово
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Тетово, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Тетово
01/10/2025	41.8
02/10/2025	32.8
03/10/2025	27.8
04/10/2025	36.2
05/10/2025	44.0
06/10/2025	24.6
07/10/2025	37.7
08/10/2025	37.6
09/10/2025	41.9
10/10/2025	27.7
11/10/2025	35.5
12/10/2025	37.4
13/10/2025	30.1
14/10/2025	38.4
15/10/2025	32.7
16/10/2025	26.3
17/10/2025	13.2
18/10/2025	17.0
19/10/2025	34.8
20/10/2025	27.7
21/10/2025	25.0
22/10/2025	9.6
23/10/2025	23.8
24/10/2025	52.7
25/10/2025	36.4
26/10/2025	19.6
27/10/2025	36.2
28/10/2025	30.8
29/10/2025	27.7
30/10/2025	26.0
31/10/2025	32.3


O_3 / $\mu g/m^3$	Тетово
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Тетово, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Тетово
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Куманово

**Октомври
2025**

Куманово

Автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух е поставена во дворот на Медицинскиот центар, т.е. во индустрискиот дел од градот и претежно го покажува загадувањето од индустријата, сообраќајот и од затоплувањето на административните установи.

Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Куманово	21°42'53"	42°08'08"	337

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Куманово, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Куманово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	2.5
06/10/2025	2.6
07/10/2025	2.2
08/10/2025	2.4
09/10/2025	3.5
10/10/2025	2.1
11/10/2025	2.3
12/10/2025	2.2
13/10/2025	2.4
14/10/2025	2.7
15/10/2025	2.7
16/10/2025	2.5
17/10/2025	2.5
18/10/2025	2.7
19/10/2025	2.3
20/10/2025	3.1
21/10/2025	3.6
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	3.9
27/10/2025	3.8
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	2.8

SO_2 / $\mu g/m^3$	Куманово
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2014	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Куманово, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Куманово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	16.5
05/10/2025	24.7
06/10/2025	10.3
07/10/2025	12.8
08/10/2025	14.0
09/10/2025	22.0
10/10/2025	17.4
11/10/2025	16.2
12/10/2025	24.3
13/10/2025	30.6
14/10/2025	32.0
15/10/2025	21.2
16/10/2025	25.1
17/10/2025	21.5
18/10/2025	15.0
19/10/2025	19.5
20/10/2025	26.9
21/10/2025	26.9
22/10/2025	26.7
23/10/2025	29.2
24/10/2025	11.5
25/10/2025	21.4
26/10/2025	22.6
27/10/2025	12.2
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	38.9
31/10/2025	47.9


PM ₁₀ / µg/m ³	Куманово
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	45



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Куманово, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / µg/m ³	Куманово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	11.6
05/10/2025	18.1
06/10/2025	8.0
07/10/2025	11.1
08/10/2025	11.6
09/10/2025	15.0
10/10/2025	14.8
11/10/2025	14.2
12/10/2025	21.5
13/10/2025	26.9
14/10/2025	26.6
15/10/2025	16.2
16/10/2025	18.8
17/10/2025	20.9
18/10/2025	14.9
19/10/2025	18.4
20/10/2025	24.6
21/10/2025	25.0
22/10/2025	26.3
23/10/2025	28.1
24/10/2025	10.0
25/10/2025	18.9
26/10/2025	22.3
27/10/2025	11.9
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	36.5
31/10/2025	43.9




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5})

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Куманово, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Куманово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	1.3
04/10/2025	1.1
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

CO / mg/m ³	Куманово
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид(CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Куманово, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Куманово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	32.5
04/10/2025	37.8
05/10/2025	50.6
06/10/2025	44.0
07/10/2025	40.9
08/10/2025	44.0
09/10/2025	54.4
10/10/2025	34.7
11/10/2025	41.3
12/10/2025	43.1
13/10/2025	48.3
14/10/2025	33.6
15/10/2025	52.5
16/10/2025	44.9
17/10/2025	27.8
18/10/2025	17.8
19/10/2025	44.2
20/10/2025	37.4
21/10/2025	29.6
22/10/2025	17.9
23/10/2025	31.6
24/10/2025	53.0
25/10/2025	38.6
26/10/2025	17.0
27/10/2025	34.6
28/10/2025	8.1
29/10/2025	10.7
30/10/2025	28.6
31/10/2025	26.4


O_3 / $\mu g/m^3$	Куманово
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Куманово, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Куманово
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Кавадарци

**Октомври
2025**

Кавадарци

Во Кавадарци е поставена автоматска мониторинг станица за квалитет на воздух, на просторот пред градинката "Гоце Делчев", односно на крстосницата помеѓу "Западен булевар" и булевар "Моша Пијаде", и истата пуштена е во работа на ден 06.04.2005 година. Со неа ќе се идентификуваат концентрациите на загадувачките супстанции кои се производ на загадувањето од индустријата, сообраќајот и затоплувањето во зимниот период.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Кавадарци	22°00'26"	41°26'26"	269

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Кавадарци, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Кавадарци
01/10/2025	1.9
02/10/2025	2.5
03/10/2025	2.7
04/10/2025	2.3
05/10/2025	2.9
06/10/2025	3.2
07/10/2025	2.7
08/10/2025	2.7
09/10/2025	2.5
10/10/2025	1.9
11/10/2025	1.7
12/10/2025	1.6
13/10/2025	2.0
14/10/2025	2.5
15/10/2025	2.8
16/10/2025	2.8
17/10/2025	3.4
18/10/2025	3.2
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	3.9
22/10/2025	4.1
23/10/2025	4.7
24/10/2025	3.4
25/10/2025	1.8
26/10/2025	2.1
27/10/2025	2.9
28/10/2025	2.3
29/10/2025	1.9
30/10/2025	2.6
31/10/2025	1.5

SO_2 / $\mu g/m^3$	Кавадарци
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Кавадарци, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Кавадарци
01/10/2025	21.4
02/10/2025	6.9
03/10/2025	15.6
04/10/2025	29.2
05/10/2025	34.7
06/10/2025	20.0
07/10/2025	18.9
08/10/2025	30.2
09/10/2025	53.4
10/10/2025	39.6
11/10/2025	22.0
12/10/2025	29.9
13/10/2025	38.7
14/10/2025	42.7
15/10/2025	44.8
16/10/2025	49.1
17/10/2025	43.2
18/10/2025	30.9
19/10/2025	30.7
20/10/2025	43.9
21/10/2025	38.1
22/10/2025	47.1
23/10/2025	39.3
24/10/2025	28.5
25/10/2025	32.6
26/10/2025	29.4
27/10/2025	47.1
28/10/2025	62.1
29/10/2025	75.0
30/10/2025	87.6
31/10/2025	70.9


PM ₁₀ / µg/m ³	Кавадарци
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	5
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	68



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Кавадарци, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / µg/m ³	Кавадарци
01/10/2025	11.1
02/10/2025	6.0
03/10/2025	6.0
04/10/2025	15.1
05/10/2025	23.2
06/10/2025	9.5
07/10/2025	9.0
08/10/2025	14.6
09/10/2025	21.7
10/10/2025	15.9
11/10/2025	9.7
12/10/2025	19.4
13/10/2025	23.8
14/10/2025	24.3
15/10/2025	26.7
16/10/2025	28.5
17/10/2025	23.5
18/10/2025	13.0
19/10/2025	17.7
20/10/2025	27.5
21/10/2025	17.5
22/10/2025	27.5
23/10/2025	23.7
24/10/2025	10.1
25/10/2025	15.1
26/10/2025	16.4
27/10/2025	20.1
28/10/2025	29.5
29/10/2025	37.0
30/10/2025	42.9
31/10/2025	37.2



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Кавадарци, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Кавадарци
01/10/2025	0.2
02/10/2025	0.2
03/10/2025	0.3
04/10/2025	0.6
05/10/2025	0.9
06/10/2025	0.8
07/10/2025	0.2
08/10/2025	0.3
09/10/2025	0.5
10/10/2025	0.5
11/10/2025	0.5
12/10/2025	0.4
13/10/2025	0.5
14/10/2025	0.6
15/10/2025	0.8
16/10/2025	0.9
17/10/2025	0.9
18/10/2025	0.5
19/10/2025	0.6
20/10/2025	1.0
21/10/2025	1.0
22/10/2025	1.0
23/10/2025	1.0
24/10/2025	0.8
25/10/2025	0.4
26/10/2025	0.6
27/10/2025	0.7
28/10/2025	0.9
29/10/2025	1.3
30/10/2025	1.3
31/10/2025	1.3

CO / mg/m ³	Кавадарци
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Кавадарци, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Кавадарци
01/10/2025	21.2
02/10/2025	17.4
03/10/2025	10.1
04/10/2025	10.6
05/10/2025	10.3
06/10/2025	14.8
07/10/2025	17.5
08/10/2025	13.4
09/10/2025	11.8
10/10/2025	10.9
11/10/2025	16.6
12/10/2025	15.4
13/10/2025	14.3
14/10/2025	11.2
15/10/2025	11.4
16/10/2025	13.1
17/10/2025	6.3
18/10/2025	6.2
19/10/2025	9.1
20/10/2025	8.1
21/10/2025	9.8
22/10/2025	8.9
23/10/2025	7.6
24/10/2025	18.6
25/10/2025	18.8
26/10/2025	15.2
27/10/2025	8.0
28/10/2025	8.2
29/10/2025	7.9
30/10/2025	7.4
31/10/2025	7.6

O_3 / $\mu g/m^3$	Кавадарци
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Кавадарци, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Кавадарци
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Кавадарци, за месец октомври
2025 год.

Кавадарци						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	15.4	53	340	0.9		
02/10/2025	7.0	98	341	1.7		
03/10/2025	5.5	82	330	0.8		
04/10/2025	9.3	67	204	0.1		
05/10/2025	12.0	65	31	0.2		
06/10/2025	11.5	77	315	1.7		
07/10/2025	10.7	71	323	3.0		
08/10/2025	11.6	71	324	1.7		
09/10/2025	14.8	57	316	0.6		
10/10/2025	16.0	62	293	0.6		
11/10/2025	14.6	62	318	1.3		
12/10/2025	15.2	61	318	0.8		
13/10/2025	13.4	63	308	0.4		
14/10/2025	12.5	65	143	0.1		
15/10/2025	13.9	63	84	0.0		
16/10/2025	13.0	65	134	0.1		
17/10/2025	12.5	87	233	0.5		
18/10/2025	13.2	90	304	0.4		
19/10/2025	12.3	65	303	0.9		
20/10/2025	12.2	73	92	0.2		
21/10/2025	14.7	78	98	0.5		
22/10/2025	15.0	84	253	0.1		
23/10/2025	15.7	82	112	0.1		
24/10/2025	18.9	55	245	1.7		
25/10/2025	15.6	51	197	0.2		
26/10/2025	14.3	72	255	0.1		
27/10/2025	12.7	84	251	0.3		
28/10/2025	10.6	76	244	0.4		
29/10/2025	10.3	71	155	0.1		
30/10/2025	10.8	78	188	0.1		
31/10/2025	12.0	78	132	0.1		

Кочани

**Октомври
2025**

Кочани

Автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух поставена во Кочани го покажува загадувањето во градот предизвикано од активностите на човековото живеење, затоплувањето по домовите и административните установи и сообраќајот.

Станицата е поставена во дворот на училиштето Љупчо Сантов.

Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Кочани	22°24'57"	41°54'50"	349

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Кочани, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Кочани
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

SO_2 / $\mu g/m^3$	Кочани
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Кочани, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Кочани
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	


PM ₁₀ / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Кочани
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0



среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Кочани, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / µg/m ³	Кочани
01/10/2025	6.0
02/10/2025	4.9
03/10/2025	3.2
04/10/2025	5.5
05/10/2025	7.5
06/10/2025	7.9
07/10/2025	12.2
08/10/2025	9.1
09/10/2025	10.1
10/10/2025	11.2
11/10/2025	9.5
12/10/2025	12.2
13/10/2025	16.6
14/10/2025	19.3
15/10/2025	12.9
16/10/2025	16.4
17/10/2025	13.8
18/10/2025	8.9
19/10/2025	10.4
20/10/2025	13.3
21/10/2025	15.0
22/10/2025	18.3
23/10/2025	9.5
24/10/2025	5.8
25/10/2025	6.4
26/10/2025	13.8
27/10/2025	8.5
28/10/2025	7.8
29/10/2025	12.3
30/10/2025	11.9
31/10/2025	22.8




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Кочани, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Кочани
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

CO / mg/m ³	Кочани
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Кочани, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Кочани
01/10/2025	28.1
02/10/2025	19.6
03/10/2025	5.4
04/10/2025	12.5
05/10/2025	25.2
06/10/2025	22.3
07/10/2025	5.8
08/10/2025	8.3
09/10/2025	24.3
10/10/2025	12.3
11/10/2025	26.5
12/10/2025	21.1
13/10/2025	20.9
14/10/2025	14.7
15/10/2025	28.0
16/10/2025	24.3
17/10/2025	7.9
18/10/2025	5.3
19/10/2025	16.5
20/10/2025	18.7
21/10/2025	11.2
22/10/2025	9.3
23/10/2025	18.8
24/10/2025	30.2
25/10/2025	27.8
26/10/2025	16.5
27/10/2025	7.1
28/10/2025	11.0
29/10/2025	21.3
30/10/2025	21.6
31/10/2025	12.9

O_3 / $\mu g/m^3$	Кочани
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Кочани, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Кочани
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Кочани, за месец октомври 2025
год.

Кочани						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	16.2					
02/10/2025	10.3					
03/10/2025	5.7					
04/10/2025	8.7					
05/10/2025	11.7					
06/10/2025	11.7					
07/10/2025	9.9					
08/10/2025	11.2					
09/10/2025	14.0					
10/10/2025	14.5					
11/10/2025	13.3					
12/10/2025	13.8					
13/10/2025	12.0					
14/10/2025	12.1					
15/10/2025	14.4					
16/10/2025	13.3					
17/10/2025	12.8					
18/10/2025	12.9					
19/10/2025	12.5					
20/10/2025	11.6					
21/10/2025	14.0					
22/10/2025	14.7					
23/10/2025	16.5					
24/10/2025	18.3					
25/10/2025	13.9					
26/10/2025	12.7					
27/10/2025	13.1					
28/10/2025	10.8					
29/10/2025	10.5					
30/10/2025	10.8					
31/10/2025	10.9					

Кичево

**Октомври
2025**

Кичево

Автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух поставена во Кичево го покажува загадувањето во градот предизвикано од активностите на човековото живеење, затоплувањето по домовите, сообраќајот како и од индустријата. Имено, во околината на Кичево се наоѓа и Термоелектричната централа Осломеј.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Кичево	20°57'31"	41°30'52"	620

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Кичево, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Кичево
01/10/2025	3.5
02/10/2025	3.6
03/10/2025	3.7
04/10/2025	3.5
05/10/2025	3.8
06/10/2025	3.0
07/10/2025	2.2
08/10/2025	2.2
09/10/2025	2.3
10/10/2025	2.0
11/10/2025	2.0
12/10/2025	2.0
13/10/2025	2.3
14/10/2025	2.1
15/10/2025	2.2
16/10/2025	3.2
17/10/2025	3.3
18/10/2025	3.5
19/10/2025	3.1
20/10/2025	3.2
21/10/2025	3.8
22/10/2025	4.1
23/10/2025	4.2
24/10/2025	4.4
25/10/2025	3.1
26/10/2025	4.1
27/10/2025	4.0
28/10/2025	3.4
29/10/2025	2.7
30/10/2025	2.8
31/10/2025	3.7

SO_2 / $\mu g/m^3$	Кичево
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Кичево, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Кичево
01/10/2025	21.3
02/10/2025	7.9
03/10/2025	16.3
04/10/2025	23.3
05/10/2025	32.4
06/10/2025	21.3
07/10/2025	15.1
08/10/2025	31.1
09/10/2025	32.6
10/10/2025	37.8
11/10/2025	28.7
12/10/2025	35.1
13/10/2025	39.8
14/10/2025	38.1
15/10/2025	36.8
16/10/2025	57.0
17/10/2025	31.1
18/10/2025	31.8
19/10/2025	34.6
20/10/2025	35.7
21/10/2025	48.0
22/10/2025	48.2
23/10/2025	45.3
24/10/2025	31.6
25/10/2025	35.8
26/10/2025	27.7
27/10/2025	27.2
28/10/2025	35.8
29/10/2025	42.4
30/10/2025	48.2
31/10/2025	56.8


PM ₁₀ / µg/m ³	Кичево
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	2
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	65



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Кочани, за месец октомври 2025 година

PM _{2.5} / µg/m ³	Кичево
01/10/2025	12.4
02/10/2025	6.5
03/10/2025	7.0
04/10/2025	17.4
05/10/2025	23.2
06/10/2025	15.4
07/10/2025	7.7
08/10/2025	24.0
09/10/2025	22.5
10/10/2025	24.9
11/10/2025	18.5
12/10/2025	24.2
13/10/2025	29.8
14/10/2025	26.3
15/10/2025	25.8
16/10/2025	37.7
17/10/2025	23.6
18/10/2025	24.8
19/10/2025	24.6
20/10/2025	22.3
21/10/2025	29.2
22/10/2025	31.4
23/10/2025	32.6
24/10/2025	15.1
25/10/2025	19.5
26/10/2025	15.8
27/10/2025	15.2
28/10/2025	22.5
29/10/2025	28.4
30/10/2025	31.9
31/10/2025	44.0




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5})

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Кичево, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Кичево
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

CO / mg/m ³	Кичево
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид(CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Кичево, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Кичево
01/10/2025	29.7
02/10/2025	21.8
03/10/2025	18.9
04/10/2025	27.2
05/10/2025	32.8
06/10/2025	14.3
07/10/2025	33.4
08/10/2025	21.1
09/10/2025	25.4
10/10/2025	19.3
11/10/2025	22.6
12/10/2025	24.8
13/10/2025	19.2
14/10/2025	31.3
15/10/2025	24.6
16/10/2025	10.7
17/10/2025	7.1
18/10/2025	7.1
19/10/2025	10.4
20/10/2025	12.4
21/10/2025	6.9
22/10/2025	8.8
23/10/2025	9.6
24/10/2025	28.5
25/10/2025	26.6
26/10/2025	15.5
27/10/2025	22.3
28/10/2025	17.1
29/10/2025	14.6
30/10/2025	20.1
31/10/2025	13.3


O_3 / $\mu g/m^3$	Кичево
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Кичево, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Кичево
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	5
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Кичево, за месец октомври 2025 год.

Кичево						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m ²]
01/10/2025	12.7	67	34	1.0		98.9
02/10/2025	5.2	90	42	1.6		26.8
03/10/2025	5.2	76	49	0.2		106.5
04/10/2025	6.5	72	207	0.2		160.3
05/10/2025	10.4	71	172	0.3		104.8
06/10/2025	10.4	82	21	0.5		60.3
07/10/2025	10.5	58	23	0.9		128.5
08/10/2025	9.6	76	162	0.2		54.7
09/10/2025	11.2	73	4	0.1		163.4
10/10/2025	11.1	76	58	0.1		132.3
11/10/2025	11.4	72	21	0.1		151.3
12/10/2025	11.3	72	206	0.1		118.2
13/10/2025	9.3	78	72	0.2		90.2
14/10/2025	11.4	67	56	0.2		149.8
15/10/2025	11.1	71	73	0.1		109.2
16/10/2025	11.2	84	171	0.2		29.5
17/10/2025	10.0	97	332	0.2		17.1
18/10/2025	11.3	96	356	0.1		36.6
19/10/2025	9.7	85	133	0.4		55.4
20/10/2025	10.6	83	175	0.5		117.3
21/10/2025	12.6	75	172	0.4		112.6
22/10/2025	12.5	86	198	0.0		60.1
23/10/2025	12.9	86	33	0.1		77.1
24/10/2025	15.7	61	204	0.9		119.4
25/10/2025	11.1	67	201	0.5		100.2
26/10/2025	14.6	79	186	1.2		17.0
27/10/2025	13.5	72	207	0.6		91.1
28/10/2025	9.2	78	12	0.2		89.4
29/10/2025	7.2	80	327	0.1		110.9
30/10/2025	8.3	74	162	0.1		106.4
31/10/2025	8.6	81	183	0.1		100.4

Лазарополе

**Октомври
2025**

Лазарополе

Во с. Лазарополе автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух е поставена во дворот на Метеоролошката станица на Управата за хидрометеоролошки работи.

Оваа станица претставува background станица и го следи преку граничното загадување.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Лазарополе	20°41'56"	41°32'09"	1333

**Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Лазарополе, за
месец октомври 2025 година**

SO_2 / $\mu g/m^3$	Лазарополе
01/10/2025	3.1
02/10/2025	3.3
03/10/2025	3.7
04/10/2025	3.0
05/10/2025	2.7
06/10/2025	3.1
07/10/2025	3.2
08/10/2025	3.0
09/10/2025	2.7
10/10/2025	2.4
11/10/2025	2.4
12/10/2025	2.4
13/10/2025	2.6
14/10/2025	2.7
15/10/2025	
16/10/2025	2.6
17/10/2025	2.6
18/10/2025	2.7
19/10/2025	2.8
20/10/2025	3.1
21/10/2025	3.0
22/10/2025	3.3
23/10/2025	3.1
24/10/2025	3.1
25/10/2025	3.0
26/10/2025	3.1
27/10/2025	3.2
28/10/2025	2.9
29/10/2025	
30/10/2025	2.4
31/10/2025	2.8

SO_2 / $\mu g/m^3$	Лазарополе
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Лазарополе, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Лазарополе
01/10/2025	14.1
02/10/2025	1.1
03/10/2025	2.0
04/10/2025	2.6
05/10/2025	4.3
06/10/2025	2.8
07/10/2025	6.0
08/10/2025	3.7
09/10/2025	5.8
10/10/2025	3.3
11/10/2025	6.2
12/10/2025	9.9
13/10/2025	13.8
14/10/2025	15.5
15/10/2025	13.6
16/10/2025	12.4
17/10/2025	2.6
18/10/2025	2.3
19/10/2025	9.2
20/10/2025	6.9
21/10/2025	8.5
22/10/2025	5.0
23/10/2025	5.1
24/10/2025	5.8
25/10/2025	7.5
26/10/2025	2.7
27/10/2025	1.8
28/10/2025	3.1
29/10/2025	2.0
30/10/2025	2.8
31/10/2025	3.4


PM ₁₀ / µg/m ³	Лазарополе
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0



среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Лазарополе, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / µg/m ³	Лазарополе
01/10/2025	12.7
02/10/2025	1.1
03/10/2025	2.1
04/10/2025	2.6
05/10/2025	3.8
06/10/2025	2.8
07/10/2025	5.7
08/10/2025	3.5
09/10/2025	5.5
10/10/2025	2.6
11/10/2025	5.7
12/10/2025	8.8
13/10/2025	12.9
14/10/2025	13.9
15/10/2025	12.3
16/10/2025	11.6
17/10/2025	2.7
18/10/2025	2.9
19/10/2025	10.1
20/10/2025	6.5
21/10/2025	7.8
22/10/2025	4.4
23/10/2025	4.3
24/10/2025	4.0
25/10/2025	5.7
26/10/2025	2.5
27/10/2025	1.5
28/10/2025	2.5
29/10/2025	1.4
30/10/2025	2.4
31/10/2025	2.8




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Лазарополе, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Лазарополе
01/10/2025	
02/10/2025	31.7
03/10/2025	30.6
04/10/2025	46.5
05/10/2025	68.2
06/10/2025	48.5
07/10/2025	40.3
08/10/2025	49.1
09/10/2025	55.1
10/10/2025	28.5
11/10/2025	51.3
12/10/2025	50.6
13/10/2025	45.3
14/10/2025	56.4
15/10/2025	40.8
16/10/2025	49.1
17/10/2025	47.8
18/10/2025	34.6
19/10/2025	29.4
20/10/2025	40.2
21/10/2025	58.7
22/10/2025	35.5
23/10/2025	54.7
24/10/2025	75.2
25/10/2025	67.8
26/10/2025	68.0
27/10/2025	74.3
28/10/2025	71.2
29/10/2025	42.8
30/10/2025	66.7
31/10/2025	54.0


O_3 / $\mu g/m^3$	Лазарополе
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Лазарополе, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Лазарополе
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Лазарополе, за месец октомври 2025 год.

Лазарополе						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	8.0	89	129	0.5		125.1
02/10/2025	1.3	99	355	0.4		13.9
03/10/2025	0.2	95	317	0.5		59.1
04/10/2025	1.9	87	283	0.3		155.1
05/10/2025	6.7	82	286	0.8		146.9
06/10/2025	6.4	96	293	0.9		69.3
07/10/2025	4.0	81	326	0.8		86.3
08/10/2025	5.6	75	310	0.8		83.7
09/10/2025	6.5	83	266	0.3		199.0
10/10/2025	8.2	84	108	0.3		113.4
11/10/2025	7.8	79	340	0.4		168.4
12/10/2025	7.8	80	118	0.3		165.5
13/10/2025	6.3	89	238	0.2		137.3
14/10/2025	7.0	78	258	0.4		184.1
15/10/2025	6.4	86	109	0.5		79.1
16/10/2025	7.4	87	119	0.9		46.0
17/10/2025	6.2	97	112	0.7		20.2
18/10/2025	8.3	100	281	0.3		62.1
19/10/2025	5.7	98	272	0.1		52.7
20/10/2025	6.7	87	103	0.3		165.1
21/10/2025	8.5	85	276	0.5		110.3
22/10/2025	8.7	97	104	0.1		44.2
23/10/2025	10.5	87	249	0.6		73.2
24/10/2025	10.4	76	261	2.6		125.9
25/10/2025	7.8	78	290	0.9		115.0
26/10/2025	11.3	86	253	4.0		21.6
27/10/2025	8.5	84	264	2.9		95.1
28/10/2025	6.4	85	295	0.8		120.9
29/10/2025	5.0	71	39	0.3		76.9
30/10/2025	7.4	72	305	0.7		147.7
31/10/2025	8.9	72	95	0.7		139.8

Гостивар

**Октомври
2025**

Гостивар

Во Гостивар е поставена автоматска мониторинг станица за квалитет на воздух, во дворот на ОУ "Гоце Делчев", и истата пуштена е во работа во 2018 година. Со неа ќе се идентификуваат концентрациите на загадувачките супстанции кои се производ на загадувањето од затоплувањето во зимниот период и сообраќајот.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Гостивар	20°54'35.11"	41°47'59.11"	

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Гостивар, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Гостивар
01/10/2025	1.6
02/10/2025	1.7
03/10/2025	1.8
04/10/2025	1.6
05/10/2025	1.8
06/10/2025	1.9
07/10/2025	1.9
08/10/2025	2.1
09/10/2025	1.5
10/10/2025	1.4
11/10/2025	1.1
12/10/2025	1.2
13/10/2025	1.3
14/10/2025	1.3
15/10/2025	1.3
16/10/2025	1.4
17/10/2025	1.6
18/10/2025	1.4
19/10/2025	1.4
20/10/2025	1.6
21/10/2025	1.9
22/10/2025	2.0
23/10/2025	2.0
24/10/2025	1.7
25/10/2025	1.4
26/10/2025	1.8
27/10/2025	1.8
28/10/2025	1.4
29/10/2025	1.1
30/10/2025	1.4
31/10/2025	1.3

SO_2 / $\mu g/m^3$	Гостивар
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Гостивар, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Гостивар
01/10/2025	27.1
02/10/2025	8.3
03/10/2025	12.6
04/10/2025	26.7
05/10/2025	31.7
06/10/2025	21.4
07/10/2025	32.3
08/10/2025	31.1
09/10/2025	32.0
10/10/2025	38.8
11/10/2025	26.0
12/10/2025	29.5
13/10/2025	43.3
14/10/2025	38.5
15/10/2025	37.9
16/10/2025	52.0
17/10/2025	31.0
18/10/2025	22.7
19/10/2025	29.2
20/10/2025	37.5
21/10/2025	42.9
22/10/2025	40.7
23/10/2025	49.1
24/10/2025	24.0
25/10/2025	28.0
26/10/2025	18.2
27/10/2025	31.9
28/10/2025	35.9
29/10/2025	39.2
30/10/2025	53.3
31/10/2025	48.9


PM ₁₀ / µg/m ³	Гостивар
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	2
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	60



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Гостивар, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Гостивар
01/10/2025	15.8
02/10/2025	7.2
03/10/2025	7.6
04/10/2025	15.8
05/10/2025	20.4
06/10/2025	13.1
07/10/2025	15.2
08/10/2025	17.2
09/10/2025	17.0
10/10/2025	19.6
11/10/2025	15.0
12/10/2025	20.3
13/10/2025	28.1
14/10/2025	24.0
15/10/2025	24.7
16/10/2025	33.8
17/10/2025	25.1
18/10/2025	19.3
19/10/2025	20.1
20/10/2025	23.1
21/10/2025	26.1
22/10/2025	29.5
23/10/2025	28.8
24/10/2025	10.9
25/10/2025	14.3
26/10/2025	15.2
27/10/2025	21.2
28/10/2025	22.1
29/10/2025	24.2
30/10/2025	32.4
31/10/2025	27.8




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Гостивар, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Гостивар
01/10/2025	0.4
02/10/2025	0.4
03/10/2025	0.2
04/10/2025	0.6
05/10/2025	0.7
06/10/2025	0.4
07/10/2025	0.4
08/10/2025	0.4
09/10/2025	0.5
10/10/2025	0.5
11/10/2025	0.5
12/10/2025	0.4
13/10/2025	0.4
14/10/2025	0.4
15/10/2025	0.6
16/10/2025	0.8
17/10/2025	0.8
18/10/2025	0.6
19/10/2025	0.6
20/10/2025	0.6
21/10/2025	0.7
22/10/2025	0.7
23/10/2025	1.1
24/10/2025	1.0
25/10/2025	0.3
26/10/2025	0.5
27/10/2025	0.8
28/10/2025	0.8
29/10/2025	0.8
30/10/2025	1.1
31/10/2025	1.1

CO / mg/m ³	Гостивар
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Гостивар, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Гостивар
01/10/2025	56.7
02/10/2025	19.3
03/10/2025	38.9
04/10/2025	52.4
05/10/2025	66.8
06/10/2025	39.2
07/10/2025	61.5
08/10/2025	40.9
09/10/2025	61.8
10/10/2025	47.1
11/10/2025	58.7
12/10/2025	60.4
13/10/2025	45.9
14/10/2025	67.4
15/10/2025	56.0
16/10/2025	30.2
17/10/2025	13.9
18/10/2025	18.1
19/10/2025	47.5
20/10/2025	45.3
21/10/2025	36.0
22/10/2025	12.0
23/10/2025	33.4
24/10/2025	68.2
25/10/2025	60.7
26/10/2025	69.2
27/10/2025	40.7
28/10/2025	42.6
29/10/2025	42.2
30/10/2025	41.0
31/10/2025	42.3


O_3 / $\mu g/m^3$	Гостивар
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности
на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Гостивар, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Гостивар
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Гостивар, за месец октомври
2025 год.

Гостивар						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	12.3	69	40	0.4		70.1
02/10/2025	5.1	89	42	0.5		20.8
03/10/2025	4.8	76	42	0.5		77.2
04/10/2025	7.3	70	94	0.2		128.8
05/10/2025	11.4	67	167	0.1		105.3
06/10/2025	10.5	77	19	0.6		38.5
07/10/2025	10.3	63	41	1.0		74.5
08/10/2025	11.0	66	107	0.1		41.5
09/10/2025	12.1	66	98	0.3		121.4
10/10/2025	12.6	71	63	0.2		84.9
11/10/2025	13.0	65	47	0.5		89.1
12/10/2025	12.1	69	101	0.2		106.5
13/10/2025	12.0	69	76	0.3		55.6
14/10/2025	12.1	63	69	0.3		92.2
15/10/2025	12.1	67	68	0.4		93.2
16/10/2025	11.5	71	90	0.2		24.5
17/10/2025	10.8	89	71	0.1		22.2
18/10/2025	11.7	90	44	0.3		37.6
19/10/2025	11.1	73	73	0.3		57.9
20/10/2025	12.0	73	46	0.4		87.1
21/10/2025	12.1	78	65	0.2		83.4
22/10/2025	12.8	86	92	0.1		35.6
23/10/2025	13.9	81	100	0.2		56.4
24/10/2025	17.2	55	193	1.2		100.5
25/10/2025	14.1	52	112	0.3		67.9
26/10/2025	11.5	82	65	0.4		22.2
27/10/2025	11.4	82	71	0.2		66.1
28/10/2025	9.9	77	55	0.1		67.9
29/10/2025	9.0	74	80	0.1		85.6
30/10/2025	8.8	72	89	0.1		76.2
31/10/2025	11.3	70	78	0.1		76.9

Струмица

Октомври
2025

Струмица

Автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух поставена во Струмица го покажува загадувањето во градот предизвикано од активностите на човековото живеење, затоплувањето по домовите и административните установи и сообраќајот.

Станицата е поставена во дворот на ЈЗУ Општа Болница Струмица, во 2018 година.

Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Струмица	22°38'35.36"	41°26'20.83"	

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Струмица, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Струмица
01/10/2025	2.2
02/10/2025	3.0
03/10/2025	4.2
04/10/2025	3.5
05/10/2025	2.8
06/10/2025	3.0
07/10/2025	2.8
08/10/2025	4.4
09/10/2025	2.4
10/10/2025	4.0
11/10/2025	2.9
12/10/2025	4.8
13/10/2025	3.4
14/10/2025	4.2
15/10/2025	6.7
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	3.4
19/10/2025	3.4
20/10/2025	4.4
21/10/2025	5.3
22/10/2025	4.9
23/10/2025	4.7
24/10/2025	3.7
25/10/2025	5.5
26/10/2025	6.6
27/10/2025	8.0
28/10/2025	6.1
29/10/2025	4.8
30/10/2025	6.1
31/10/2025	5.8

SO_2 / $\mu g/m^3$	Струмица
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Струмица, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Струмица
01/10/2025	24.6
02/10/2025	12.4
03/10/2025	8.1
04/10/2025	18.2
05/10/2025	21.9
06/10/2025	18.0
07/10/2025	19.7
08/10/2025	18.5
09/10/2025	30.1
10/10/2025	30.7
11/10/2025	24.1
12/10/2025	29.7
13/10/2025	32.8
14/10/2025	32.5
15/10/2025	49.7
16/10/2025	44.3
17/10/2025	37.7
18/10/2025	51.0
19/10/2025	28.8
20/10/2025	33.4
21/10/2025	59.5
22/10/2025	47.8
23/10/2025	38.7
24/10/2025	26.9
25/10/2025	35.1
26/10/2025	56.3
27/10/2025	54.0
28/10/2025	48.2
29/10/2025	55.9
30/10/2025	69.2
31/10/2025	76.2


PM ₁₀ / µg/m ³	Струмица
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	7
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	66



среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Струмица, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Струмица
01/10/2025	13.7
02/10/2025	7.9
03/10/2025	5.1
04/10/2025	10.8
05/10/2025	11.5
06/10/2025	12.4
07/10/2025	10.9
08/10/2025	11.7
09/10/2025	16.0
10/10/2025	16.3
11/10/2025	12.2
12/10/2025	17.3
13/10/2025	20.5
14/10/2025	18.2
15/10/2025	26.2
16/10/2025	25.0
17/10/2025	25.6
18/10/2025	33.6
19/10/2025	19.0
20/10/2025	20.0
21/10/2025	36.8
22/10/2025	31.9
23/10/2025	24.6
24/10/2025	13.3
25/10/2025	20.0
26/10/2025	34.6
27/10/2025	33.5
28/10/2025	28.1
29/10/2025	34.8
30/10/2025	41.0
31/10/2025	45.2




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Струмица, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Струмица
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

CO / mg/m ³	Струмица
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Струмица, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Струмица
01/10/2025	57.3
02/10/2025	47.0
03/10/2025	29.5
04/10/2025	46.8
05/10/2025	59.6
06/10/2025	30.1
07/10/2025	36.1
08/10/2025	33.5
09/10/2025	53.3
10/10/2025	41.4
11/10/2025	50.7
12/10/2025	51.2
13/10/2025	49.5
14/10/2025	50.1
15/10/2025	43.4
16/10/2025	50.2
17/10/2025	43.0
18/10/2025	20.4
19/10/2025	51.6
20/10/2025	40.3
21/10/2025	27.5
22/10/2025	35.7
23/10/2025	57.2
24/10/2025	60.3
25/10/2025	56.2
26/10/2025	22.2
27/10/2025	25.4
28/10/2025	25.7
29/10/2025	39.7
30/10/2025	35.0
31/10/2025	30.0

O_3 / $\mu g/m^3$	Струмица
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Струмица, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Струмица
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2014	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Струмица, за месец октомври 2025 год.

Струмица						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	16.0	54	120	0.2		103.8
02/10/2025	10.1	91	353	0.4		23.1
03/10/2025	6.3	83	55	0.1		54.8
04/10/2025	9.8	65	344	0.2		163.6
05/10/2025	12.5	61	95	0.2		165.6
06/10/2025	11.4	85	350	0.3		26.6
07/10/2025	11.1	71	346	0.5		45.3
08/10/2025	11.6	74	337	0.4		42.5
09/10/2025	14.4	59	314	0.3		120.1
10/10/2025	14.9	65	312	0.2		123.8
11/10/2025	13.9	63	335	0.5		85.2
12/10/2025	13.9	66	34	0.1		85.0
13/10/2025	12.8	64	303	0.3		135.6
14/10/2025	13.1	62	314	0.2		132.5
15/10/2025	13.7	65	83	0.2		96.4
16/10/2025	13.6	67	127	0.2		75.1
17/10/2025	12.7	85	97	0.2		49.8
18/10/2025	13.5	90	80	0.1		28.5
19/10/2025	12.9	69	304	0.4		123.5
20/10/2025	12.5	72	118	0.2		87.3
21/10/2025	13.4	80	104	0.2		43.2
22/10/2025	14.7	82	113	0.1		41.3
23/10/2025	16.4	80	154	0.4		119.9
24/10/2025	18.3	62	215	0.1		125.0
25/10/2025	14.0	57	86	0.1		116.0
26/10/2025	11.0	83	62	0.2		27.5
27/10/2025	12.1	89	103	0.2		59.9
28/10/2025	10.4	81	1	0.1		58.1
29/10/2025	9.4	74	99	0.2		122.4
30/10/2025	9.6	76	93	0.2		106.1
31/10/2025	11.0	78	100	0.1		104.6

Гевгелија

Октомври
2025

Гевгелија

Станицата во Гевгелија е поставена во 2020 година, во непосредна близина на детската градинка "Детска Радост" – клон "сончогледи" на улицата Ристо Јанев.

Оваа станица се очекува да го регистрира загадувањето кое доаѓа претежно од согорувањето на горивата за затоплување на домовите како и загадувањето од сообраќајот.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Гевгелија			

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Гевгелија, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Гевгелија
01/10/2025	1.6
02/10/2025	2.5
03/10/2025	2.7
04/10/2025	2.6
05/10/2025	2.6
06/10/2025	2.9
07/10/2025	2.7
08/10/2025	2.8
09/10/2025	2.3
10/10/2025	2.1
11/10/2025	1.7
12/10/2025	1.9
13/10/2025	2.1
14/10/2025	2.2
15/10/2025	2.4
16/10/2025	3.2
17/10/2025	2.6
18/10/2025	3.1
19/10/2025	2.6
20/10/2025	2.5
21/10/2025	3.5
22/10/2025	4.3
23/10/2025	4.2
24/10/2025	4.1
25/10/2025	3.1
26/10/2025	4.0
27/10/2025	4.2
28/10/2025	3.2
29/10/2025	2.3
30/10/2025	2.6
31/10/2025	3.0

SO_2 / $\mu g/m^3$	Гевгелија
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Гевгелија, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Гевгелија
01/10/2025	15.6
02/10/2025	4.3
03/10/2025	3.2
04/10/2025	8.8
05/10/2025	19.8
06/10/2025	9.2
07/10/2025	12.6
08/10/2025	10.9
09/10/2025	16.3
10/10/2025	8.9
11/10/2025	12.0
12/10/2025	16.4
13/10/2025	20.5
14/10/2025	15.9
15/10/2025	16.1
16/10/2025	26.0
17/10/2025	17.7
18/10/2025	21.3
19/10/2025	15.6
20/10/2025	19.1
21/10/2025	29.2
22/10/2025	26.8
23/10/2025	20.0
24/10/2025	14.8
25/10/2025	9.7
26/10/2025	24.5
27/10/2025	13.5
28/10/2025	13.5
29/10/2025	20.2
30/10/2025	21.2
31/10/2025	23.5


PM ₁₀ / µg/m ³	Гевгелија
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	26



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Гевгелија, за месец октомври 2025 година

PM _{2.5} / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Гевгелија
01/10/2025	15.6
02/10/2025	4.3
03/10/2025	3.2
04/10/2025	8.8
05/10/2025	19.8
06/10/2025	9.2
07/10/2025	12.6
08/10/2025	10.9
09/10/2025	16.3
10/10/2025	8.9
11/10/2025	12.0
12/10/2025	16.4
13/10/2025	20.5
14/10/2025	15.9
15/10/2025	16.1
16/10/2025	26.0
17/10/2025	17.7
18/10/2025	21.3
19/10/2025	15.6
20/10/2025	19.1
21/10/2025	29.2
22/10/2025	26.8
23/10/2025	20.0
24/10/2025	14.8
25/10/2025	9.7
26/10/2025	24.5
27/10/2025	13.5
28/10/2025	13.5
29/10/2025	20.2
30/10/2025	21.2
31/10/2025	23.5



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM 2.5)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Гевгелија, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Гевгелија
01/10/2025	0.1
02/10/2025	0.1
03/10/2025	0.1
04/10/2025	0.3
05/10/2025	0.8
06/10/2025	0.8
07/10/2025	0.2
08/10/2025	0.2
09/10/2025	0.2
10/10/2025	0.2
11/10/2025	0.1
12/10/2025	0.2
13/10/2025	0.2
14/10/2025	0.2
15/10/2025	0.3
16/10/2025	0.5
17/10/2025	0.5
18/10/2025	0.4
19/10/2025	0.4
20/10/2025	0.4
21/10/2025	0.6
22/10/2025	0.6
23/10/2025	0.5
24/10/2025	0.3
25/10/2025	0.3
26/10/2025	0.7
27/10/2025	0.7
28/10/2025	0.4
29/10/2025	0.4
30/10/2025	0.5
31/10/2025	0.5

CO / mg/m ³	Гевгелија
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Гевгелија, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Гевгелија
01/10/2025	35.1
02/10/2025	20.6
03/10/2025	22.0
04/10/2025	25.1
05/10/2025	31.8
06/10/2025	22.8
07/10/2025	28.4
08/10/2025	28.5
09/10/2025	31.6
10/10/2025	24.1
11/10/2025	31.9
12/10/2025	29.6
13/10/2025	29.2
14/10/2025	27.4
15/10/2025	19.6
16/10/2025	18.9
17/10/2025	10.2
18/10/2025	14.8
19/10/2025	26.5
20/10/2025	36.2
21/10/2025	21.2
22/10/2025	6.8
23/10/2025	20.5
24/10/2025	19.7
25/10/2025	19.4
26/10/2025	17.6
27/10/2025	19.2
28/10/2025	23.0
29/10/2025	20.5
30/10/2025	31.4
31/10/2025	11.3


O_3 / $\mu g/m^3$	Гевгелија
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Гевгелија, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Гевгелија
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Гевгелија, за месец октомври
2025 год.

Гевгелија						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025						
02/10/2025						
03/10/2025						
04/10/2025						
05/10/2025						
06/10/2025						
07/10/2025						
08/10/2025						
09/10/2025						
10/10/2025						
11/10/2025						
12/10/2025						
13/10/2025						
14/10/2025						
15/10/2025						
16/10/2025						
17/10/2025						
18/10/2025						
19/10/2025						
20/10/2025						
21/10/2025						
22/10/2025						
23/10/2025						
24/10/2025						
25/10/2025						
26/10/2025						
27/10/2025						
28/10/2025						
29/10/2025						
30/10/2025						
31/10/2025						

Берово

**Октомври
2025**

Берово

АМС Берово е поставена во 2021 година во Градскиот парк (познат и како Американски парк) од левата страна на реката Брегалница. Јужно и западно од микролокацијата на станицата, на растојание од околу 20 метри се наоѓаат најблиските приватни живеалишта (станбени објекти, згради и куќи). Источно од микролокацијата на станицата, на растојание од околу 70 метри се наоѓа кејот на реката Брегалница, а од север до североисток од станицата се наоѓа Градскиот парк.

Поставеноста на станицата е таква што се очекува да се регистрира уделот на загадувањето кое доаѓа претежно од согорувањето на горива за затоплување на приватни живеалишта во зимскиот период од годината како и помал удел кое доаѓа од загадувањето од сообраќајот. Доминантен правец на ветер е од исток, потоа втор доминантен правец е од север, понатаму од североисток и од северозапад.

Се мерат загадувачките супстанции: O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀ и PM_{2.5}.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Берово			

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Берово, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Берово
01/10/2025	1.6
02/10/2025	1.9
03/10/2025	2.0
04/10/2025	1.6
05/10/2025	1.7
06/10/2025	1.7
07/10/2025	1.7
08/10/2025	1.8
09/10/2025	1.4
10/10/2025	1.9
11/10/2025	1.8
12/10/2025	1.9
13/10/2025	2.1
14/10/2025	2.0
15/10/2025	1.8
16/10/2025	1.9
17/10/2025	1.9
18/10/2025	1.8
19/10/2025	1.8
20/10/2025	2.2
21/10/2025	2.0
22/10/2025	2.2
23/10/2025	2.2
24/10/2025	2.4
25/10/2025	2.0
26/10/2025	2.2
27/10/2025	2.2
28/10/2025	1.9
29/10/2025	1.8
30/10/2025	1.8
31/10/2025	1.6

SO_2 / $\mu g/m^3$	Берово
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Берово, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Берово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	


PM ₁₀ / µg/m ³	Берово
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Берово, за месец октомври 2025 година

PM _{2.5} / µg/m ³	Берово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM 2.5)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO) од Берово, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Берово
01/10/2025	0.7
02/10/2025	0.8
03/10/2025	0.7
04/10/2025	1.0
05/10/2025	
06/10/2025	1.6
07/10/2025	0.4
08/10/2025	0.4
09/10/2025	0.7
10/10/2025	0.9
11/10/2025	0.8
12/10/2025	0.9
13/10/2025	0.9
14/10/2025	0.7
15/10/2025	0.9
16/10/2025	0.9
17/10/2025	0.8
18/10/2025	0.9
19/10/2025	0.6
20/10/2025	0.8
21/10/2025	1.1
22/10/2025	1.3
23/10/2025	1.0
24/10/2025	0.9
25/10/2025	1.2
26/10/2025	2.6
27/10/2025	2.6
28/10/2025	1.6
29/10/2025	1.5
30/10/2025	1.5
31/10/2025	1.1

CO / mg/m ³	Берово
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Берово, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Берово
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	


O_3 / $\mu g/m^3$	Берово
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Берово, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Берово
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Берово, за месец октомври 2025
год.

Берово						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	10.2	68	300	0.1	922	96.3
02/10/2025	6.9	94	271	0.4		19.6
03/10/2025	3.8	93	274	0.8		30.2
04/10/2025	5.0	82	277	0.5		87.4
05/10/2025	8.1	70	268	0.1		139.5
06/10/2025	8.5	90	276	0.6		33.6
07/10/2025	6.5	82	277	1.0		23.9
08/10/2025	6.8	89	291	0.6		29.8
09/10/2025	9.4	78	288	0.3		110.0
10/10/2025	9.6	81	323	0.2	928	71.2
11/10/2025	8.8	79	304	0.4	927	56.3
12/10/2025	10.5	76	317	0.2	927	53.7
13/10/2025	7.5	79	301	0.3	925	114.2
14/10/2025	7.2	79	288	0.2	925	83.2
15/10/2025	9.6	73	286	0.1	925	129.2
16/10/2025	8.6	78	212	0.0	925	91.9
17/10/2025	8.7	88	68	0.1	924	48.6
18/10/2025	10.1	97	282	0.1	923	22.9
19/10/2025	8.4	78	283	0.4	924	109.5
20/10/2025	6.8	84	191	0.1		113.2
21/10/2025	10.3	83	63	0.1		58.3
22/10/2025	11.7	88	165	0.0		41.0
23/10/2025	12.4	82	125	0.1		126.1
24/10/2025	14.0	73	154	0.1		101.6
25/10/2025	8.6	70	284	0.0		110.2
26/10/2025	9.2	91	327	0.1		21.5
27/10/2025	10.3	90	278	0.1		51.1
28/10/2025	5.9	88	296	0.2		65.7
29/10/2025	5.9	75	109	0.1	926	116.3
30/10/2025	6.9	73	123	0.1	924	108.0
31/10/2025	7.6	78	308	0.1	924	91.4

Прилеп

Октомври
2025

Прилеп

АМС Прилеп е поставена во 2021 година во дворот на Општата болница Борка Талески (во близина на модуларната Ковид болница), на ул. Трајко Бошкоски Тарцан б.б.

Југоисточно од микролокацијата на станицата, на растојание од околу 25 метри се наоѓа најблискиот објект од болницата кој е со поголема висина од станицата, а кон истата страна, на растојание од околу 5 метри се наоѓа најблискиот пристапен пат кон влезот на болницата. Северозападно од микролокацијата на станицата, на растојание од околу 30 метри, се наоѓа Градскиот стадион кој е поставен пониско од самата станица. На растојание од околу 120 метри југозападно и југоисточно од станицата се наоѓаат првите приватни живеалишта (станбени згради и куќи).

Поставеноста на станицата е таква што се очекува да се регистрира уделот на загадувањето кое доаѓа претежно од согорувањето на горива за затоплување на административните згради и приватни живеалишта во зимскиот период од годината како и помал удел кое доаѓа од загадувањето од сообраќајот. Доминантен правец на ветер е од север кон југ.

Се мерат загадувачките супстанции: O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀ и PM_{2.5}.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Прилеп			

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Прилеп, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Прилеп
01/10/2025	2.4
02/10/2025	2.5
03/10/2025	2.7
04/10/2025	2.6
05/10/2025	2.6
06/10/2025	2.8
07/10/2025	2.4
08/10/2025	2.6
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	3.2
27/10/2025	3.0
28/10/2025	2.5
29/10/2025	7.3
30/10/2025	5.8
31/10/2025	

SO_2 / $\mu g/m^3$	Прилеп
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Прилеп, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Прилеп
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	

PM ₁₀ / µg/m ³	Прилеп
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2,5}) од Прилеп, за месец октомври 2025 година

PM _{2,5} / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Прилеп
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM 2.5)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO) од Прилеп, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Прилеп
01/10/2025	0.4
02/10/2025	0.6
03/10/2025	0.5
04/10/2025	0.6
05/10/2025	1.0
06/10/2025	1.0
07/10/2025	0.4
08/10/2025	0.5
09/10/2025	0.4
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	0.6
26/10/2025	0.6
27/10/2025	0.6
28/10/2025	0.7
29/10/2025	1.1
30/10/2025	1.0
31/10/2025	

CO / mg/m ³	Прилеп
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0




максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод монооксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Гевгелија, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Прилеп
01/10/2025	61.3
02/10/2025	46.4
03/10/2025	31.6
04/10/2025	49.0
05/10/2025	63.7
06/10/2025	36.0
07/10/2025	45.0
08/10/2025	37.9
09/10/2025	40.7
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	63.6
26/10/2025	54.3
27/10/2025	50.7
28/10/2025	53.8
29/10/2025	47.8
30/10/2025	39.6
31/10/2025	


O_3 / $\mu g/m^3$	Прилеп
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Прилеп, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Прилеп
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Прилеп, за месец октомври 2025
год.

Прилеп						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025	13.0	62	116	0.7	941	153.6
02/10/2025	6.6	95	112	0.8	935	33.0
03/10/2025	4.0	88	67	0.3	931	69.9
04/10/2025	6.5	76	31	0.1	937	171.9
05/10/2025	10.6	67	344	0.1	937	155.8
06/10/2025	10.3	84	123	0.7	935	49.2
07/10/2025	8.7	73	123	0.8	935	72.5
08/10/2025	8.6	86	117	0.2	935	42.9
09/10/2025						
10/10/2025						
11/10/2025						
12/10/2025						
13/10/2025						
14/10/2025						
15/10/2025						
16/10/2025						
17/10/2025						
18/10/2025						
19/10/2025						
20/10/2025						
21/10/2025						
22/10/2025						
23/10/2025						
24/10/2025						
25/10/2025	12.4	62	328	0.4	937	123.2
26/10/2025	14.9	70	342	0.4	932	27.0
27/10/2025	14.1	72	319	0.5	930	86.9
28/10/2025	9.3	71	139	0.4	938	88.7
29/10/2025	8.2	76	2	0.1	944	140.7
30/10/2025	9.2	80	1	0.3	943	155.8
31/10/2025						

Охрид

Октомври
2025

Охрид

Градот Охрид се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, на североисточната страна од Охридското Езеро, во Охридско - струшкото поле. Градот е сместен на надморска височина од 695 m, додека стариот дел од градот се наоѓа на повисока надморска височина до 740 m, во подножјето на планината Галичица, која се издигнува од источната страна на градот со својот највисок врв Магаро од 2582 m.

АМС Охрид е поставена во дворот на ОУ Григор Прличев (партерно зеленило помеѓу балонот (СЦ Климент Колески) и Булевар Туристичка).

Северозападно од микролокацијата на станицата, на растојание од околу 8 метри, се наоѓа Булевар Туристичка, главната сообраќајна артерија на градот. Југозападно од микролокацијата на станицата, на растојание од околу 10 метри, се наоѓа балонот на Спортскиот Центар Климент Колески, поставен во дворот на ОУ Григор Прличев. На растојание од околу 500 метри, воздушна линија, југозападно од станицата, се наоѓа брегот на Охридското Езеро.

Поставеноста на станицата е таква што се очекува да се регистрира уделот на загадувањето кое доаѓа претежно од согорувањето на горива за затоплување на административните згради и приватни живеалишта во зимскиот период од годината како и уделот кој доаѓа од загадувањето од сообраќајот со оглед на близината на главната сообраќајница во градот. Доминантен правец на ветер е од север кон југ, додека втор доминантен правец е од југ кон север.

Се мерат загадувачките супстанции: O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀ и PM_{2.5}.


Во следната табела се прикажани координатите на автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух:

Станица		Координати		
		Лонгитуда	Латитуда	Алтитуда (m)
1	Охрид			

Табеларени графички приказ на среднодневните концентрации на сулфур двооксид (SO_2) од Охрид, за месец октомври 2025 година

SO_2 / $\mu g/m^3$	Охрид
01/10/2025	2.8
02/10/2025	3.0
03/10/2025	2.9
04/10/2025	2.6
05/10/2025	2.6
06/10/2025	3.3
07/10/2025	2.4
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	2.6
11/10/2025	2.2
12/10/2025	1.9
13/10/2025	2.3
14/10/2025	4.0
15/10/2025	8.4
16/10/2025	3.5
17/10/2025	2.4
18/10/2025	2.8
19/10/2025	3.7
20/10/2025	3.3
21/10/2025	3.8
22/10/2025	3.4
23/10/2025	3.6
24/10/2025	3.6
25/10/2025	1.9
26/10/2025	2.3
27/10/2025	2.9
28/10/2025	4.3
29/10/2025	3.7
30/10/2025	2.9
31/10/2025	4.7

SO_2 / $\mu g/m^3$	Охрид
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	350
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во 2025	0
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	125
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	0
Праг на алармирање	500
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0




Среднодневни концентрации на сулфур двооксид (SO_2)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од Охрид, за месец октомври 2025 година

PM ₁₀ / µg/m ³	Охрид
01/10/2025	18.5
02/10/2025	7.9
03/10/2025	10.4
04/10/2025	8.2
05/10/2025	17.9
06/10/2025	10.1
07/10/2025	18.2
08/10/2025	26.0
09/10/2025	21.1
10/10/2025	30.2
11/10/2025	17.5
12/10/2025	22.1
13/10/2025	24.9
14/10/2025	27.7
15/10/2025	26.4
16/10/2025	22.1
17/10/2025	24.8
18/10/2025	18.7
19/10/2025	21.6
20/10/2025	34.4
21/10/2025	27.5
22/10/2025	33.8
23/10/2025	33.3
24/10/2025	13.9
25/10/2025	18.3
26/10/2025	16.2
27/10/2025	7.8
28/10/2025	25.2
29/10/2025	27.5
30/10/2025	26.3
31/10/2025	55.3


PM ₁₀ / µg/m ³	Охрид
Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје	50
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во тековниот месец	1
Колку денови е надмината 24h гр. вредност во 2025	39



Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM_{2.5}) од Охрид, за месец октомври 2025 година

PM _{2.5} / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Охрид
01/10/2025	9.7
02/10/2025	4.8
03/10/2025	5.2
04/10/2025	4.5
05/10/2025	10.3
06/10/2025	4.6
07/10/2025	10.4
08/10/2025	15.1
09/10/2025	11.7
10/10/2025	17.8
11/10/2025	10.9
12/10/2025	13.3
13/10/2025	16.5
14/10/2025	17.9
15/10/2025	16.1
16/10/2025	11.5
17/10/2025	14.6
18/10/2025	11.7
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	3.9
28/10/2025	13.9
29/10/2025	14.8
30/10/2025	16.1
31/10/2025	34.2




Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM 2.5)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO) од Охрид, за месец октомври 2025 година

CO / mg/m ³	Охрид
01/10/2025	0.3
02/10/2025	0.4
03/10/2025	0.4
04/10/2025	0.4
05/10/2025	0.5
06/10/2025	0.5
07/10/2025	0.6
08/10/2025	0.6
09/10/2025	0.5
10/10/2025	0.9
11/10/2025	0.9
12/10/2025	0.6
13/10/2025	0.7
14/10/2025	0.6
15/10/2025	0.6
16/10/2025	0.4
17/10/2025	1.0
18/10/2025	1.1
19/10/2025	0.6
20/10/2025	0.9
21/10/2025	1.0
22/10/2025	1.0
23/10/2025	1.0
24/10/2025	1.0
25/10/2025	0.3
26/10/2025	0.3
27/10/2025	0.3
28/10/2025	0.8
29/10/2025	0.9
30/10/2025	0.9
31/10/2025	1.9

CO / mg/m ³	Охрид
Гранична 8h вредност за заштита на човековото здравје	10
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку пати е надмината 8h гр. вредност во 2025	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид (CO)

Табеларен и графички приказ на максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3) од Охрид, за месец октомври 2025 година

O_3 / $\mu g/m^3$	Охрид
01/10/2025	
02/10/2025	
03/10/2025	
04/10/2025	
05/10/2025	
06/10/2025	
07/10/2025	
08/10/2025	
09/10/2025	
10/10/2025	
11/10/2025	
12/10/2025	
13/10/2025	
14/10/2025	
15/10/2025	
16/10/2025	
17/10/2025	
18/10/2025	
19/10/2025	
20/10/2025	
21/10/2025	
22/10/2025	
23/10/2025	
24/10/2025	
25/10/2025	
26/10/2025	
27/10/2025	
28/10/2025	
29/10/2025	
30/10/2025	
31/10/2025	


O_3 / $\mu g/m^3$	Охрид
Целна вредност за заштита на човековото здравје	120
Колку пати е надмината целната вр. во тековниот месец	0
Колку пати е надмината целната вредност во 2025	0
Праг на предупредување	180
Колку пати е надминат прагот на предупредување во тековниот месец	0
Праг на алармирање	240
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (O_3)

Анализа и графички приказ на Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2) од Охрид, за месец октомври 2025 година

NO_2 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Охрид
Гранична 1h вредност за заштита на човековото здравје	200
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во тековниот месец	0
Колку часови е надмината 1h вредност во 2025	0
Праг на алармирање	400
Колку пати е надминат прагот на алармирање во тековниот месец	0



Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO_2)

Табеларен приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од станица Охрид, за месец октомври 2025
год.

Охрид						
	Температура [°C]	Влажност [%]	Правец на ветер [deg]	Брзина на ветер [m/s]	Притисок [hPa]	Глобална радијација [W/m2]
01/10/2025						
02/10/2025						
03/10/2025						
04/10/2025						
05/10/2025						
06/10/2025						
07/10/2025						
08/10/2025						
09/10/2025						
10/10/2025						
11/10/2025						
12/10/2025						
13/10/2025						
14/10/2025						
15/10/2025						
16/10/2025						
17/10/2025						
18/10/2025						
19/10/2025						
20/10/2025						
21/10/2025						
22/10/2025						
23/10/2025						
24/10/2025						
25/10/2025						
26/10/2025						
27/10/2025						
28/10/2025						
29/10/2025						
30/10/2025						
31/10/2025						

